

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 257

29 октомври 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3302. Закон за изменување на Законот за заштита на укажувачи.....	4	3310. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта-Скопје Ц.О. за 2019 година.....	21
3303. Закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси.....	5	3311. Одлука за задолжување на Општина Конче со краткорочен кредит кај Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.....	21
3304. Закон за изменување и дополнување на Законот за автокампови.....	6	3312. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	21
3305. Закон за изменување и дополнување на Законот за скијалишта.....	8	3313. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	22
3306. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност.....	11	3314. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница.....	22
3307. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести.....	12		
3308. Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.....	18		
3309. Одлука за давање согласност на Ревидираната годишна сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта Ц.О.-Скопје за период 1.1-31.12.2019 година.....	20		

	Стр.		Стр.
3315. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	23	3330. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	28
3316. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	23	3331. Решение за именување на директор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.....	28
3317. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	24	3332. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија.....	28
3318. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	24	3333. Решение за именување в.д. директор на Државниот завод за индустриска сопственост.....	28
3319. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром.....	25	3334. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.....	29
3320. Решение за назначување членови на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор.....	25	3335. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.....	29
3321. Решение за разрешување од должноста и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница-Струга.....	25	3336. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија.....	29
3322. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.....	26	3337. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	29
3323. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.....	26	3338. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	30
3324. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.....	26	3339. Решение за именување вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	30
3325. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија.....	27	3340. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	30
3326. Решение за разрешување од должноста заменик директор на Државниот завод за индустриска сопственост.....	27	3341. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	30
3327. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за индустриска сопственост.....	27	3342. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	31
3328. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за осигурување на депозити.....	27	3343. Решение за разрешување од должноста заменик-директор на Управата за јавни приходи.....	31
3329. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Бирото за јавни набавки.....	27		

	Стр.		Стр.
3344. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.....	31	3360. Решение за именување в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	35
3345. Решение за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	31	3361. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Управата за Финансиска полиција.....	35
3346. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.....	32	3362. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост...	36
3347. Решение за именување в.д. заменик-директор на Управата за јавни приходи.....	32	3363. Решение за изменување на Решението за формирање на Второстепенa военoлекарска комисија.....	36
3348. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	32	3364. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за јавни приходи.....	36
3349. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	32	3365. Решение за именување в.д. директор на Управата за јавни приходи....	36
3350. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	32	3366. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	37
3351. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за животна средина.....	33	3367. Решение за разрешување од должноста претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	37
3352. Решение за именување в.д. директор на Управата за животна средина.....	33	3368. Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги во областа на одбраната и безбедноста(*).....	37
3353. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд.....	33	3369. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Германија.....	39
3354. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта.....	33	3370. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	39
3355. Решение за именување вршител на должност директор на Државниот инспекторат за труд.....	34		
3356. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“- Кавадарци.....	34	Меѓународни договори	
3357. Решение за именување претседател на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	34	8. Закон за ратификација на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка и на дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка.....	2
3358. Решение за именување в.д. директор на Фондот за осигурување на депозити.....	35	Огласен дел.....	1-76
3359. Решение за именување директор на Бирото за јавни набавки.....	35		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3302.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита на укажувачи,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020 година.

Бр. 08-3765/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Член 1

Во Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ број 196/15 и 35/18), во членот 16 зборовите: „од 3.000 до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 100 до 500 евра“, а зборот „му“ се брише.

Член 2

Во член 17 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на микро трговец со 10 вработени лица, односно од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец или институција со 10 вработени лица, односно од 750 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на среден трговец или институција со од 10 до 50 вработени лица, односно глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на голем трговец или институција со повеќе од 50 вработени лица, доколку постапи спротивно на членот 4 став (7) од овој закон.“

Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице“ се заменуваат со зборовите: „250 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 3

Во член 18 зборовите: „од 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 10.000 евра“, а зборот „му“ се брише.

Член 4

Членот 19 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластено лице за прием на пријави од укажувачи или на друго службено лице, доколку постапи спротивно на членот 7 став (2) или став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице кое не е службено лице, доколку постапи спротивно на членот 7 став (3) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на микро трговец со 10 вработени лица, односно глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец или институција со 10 вработени лица, односно глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на среден трговец или институција со од 10 до 50 вработени лица, односно глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на голем трговец или институција со повеќе од 50 вработени лица, за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 5

Во член 20 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на микро трговец со 10 вработени лица, односно глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец или институција со 10 вработени лица, односно од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност на среден трговец или институција со од 10 до 50 вработени лица, односно од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на голем трговец или институција со повеќе од 50 вработени лица, доколку постапи спротивно на членот 9 став (2) од овој закон.“

Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

Член 6

Во членот 21 став (1) по зборовите: „износ од“ се додаваат зборовите: „1.000 до“, а зборот „му“ се брише.

Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

I N D R Y S H I M I T T Ě L I G J I T T Ě M B R O J T J E S S Ě
D E N O N C U E S V E

Neni 1

Në Ligjin e Mbrojtjes së Denoncuesve („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 196/15 dhe 35/18), në nenin 16 fjalët: „prej 3.000 deri 6.000 euro“ zëvendësohen me fjalët: „prej 100 deri 500 euro“, ndërkaq shlyhet njja „i“.

Neni 2

Në nenin 17 ndryshohet paragrafi (1) siç vijon:

„(1) Mikrotregtarit me 10 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro, në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të vogël ose institucionit me 10 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë prej 500 deri 1.000 euro, në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të mesëm ose institucionit me 10 deri 50 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë prej 750 deri 1.500 euro, në kundërvlerë denari, përkatësisht tregtarit të madh ose institucionit me më shumë se 50 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari, nëse vepron në kundërshtim me nenin 4 paragrafi (7) të këtij ligji.“

Në paragrafin (2) fjalët: „30% nga gjoba e përcaktuar për institucionin, përkatësisht personin juridik“ zëvendësohen me fjalët: „250 deri 500 euro në kundërvlerë denari“.

Neni 3

Në nenin 18 fjalët: „prej 6.000 euro“ zëvendësohen me fjalët: „prej 5.000 deri 10.000 euro“, ndërkaq shlyhet njja „i“.

Neni 4

Neni 19 ndryshohet siç vijon:

„(1) Personit të autorizuar për pranimin e kallëzimeve të denoncuesve ose personit tjetër zyrtar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 euro, në kundërvlerë denari, nëse vepron në kundërshtim me nenin 7 paragrafi (2) ose (3) të këtij ligji.

(2) Personit fizik që nuk është person zyrtar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 250 euro, në kundërvlerë denari, nëse vepron në kundërshtim me nenin 7 paragrafi (3) të këtij ligji.

(3) edhe mikrotregtarit me 10 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.000 euro, në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të vogël ose institucionit me 10 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të mesëm ose institucionit me 10 deri 50 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë prej 6.000 euro në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të madh ose institucionit me më shumë se 50 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni.“

Neni 5

Në nenin 20 ndryshohet paragrafi (1) siç vijon:

„(1) Mikrotregtarit me 10 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro, në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të vogël ose institucionit me 10 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro, në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të mesëm ose institucionit me 10 deri 50 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë prej 3.000 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari; përkatësisht tregtarit të madh ose institucionit me më shumë se 50 persona të punësuar do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 5.000 deri në 10.000 euro, në kundërvlerë denari, nëse vepron në kundërshtim me nenin 9 paragrafi (2) të këtij ligji.“

Në paragrafin (2) fjalët: „30% nga gjoba e përcaktuar për institucionin, përkatësisht personin juridik“ zëvendësohen me fjalët: „500 euro në kundërvlerë denari“.

Neni 6

Në nenin 21 paragrafi (1), pas fjalëve: „shumë prej“ shtohen fjalët: „1.000 deri“, ndërkaq shlyhet njja „i“.

Në paragrafin (2) fjalët: „30% nga gjoba e përcaktuar për institucionin, përkatësisht personin juridik“ zëvendësohen me fjalët: „500 euro në kundërvlerë denari“.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

3303.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судските такси, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020 година.

Бр. 08-3766/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за судските такси („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2009, 148/11, 106/13 и 166/14), во делот Таксена тарифа во Главата I. Пар-

нична постапка и извршување, точка 1. Поднесоци, Тарифен број 1, во потточката 1 по зборовите: „вкупно 48.000 денари“ точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „за правни лица, односно 6.000 денари за физички лица;“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

I N D R Y S H I M I T D H E I P L O T Ě S I M I T T Ě L I G J I T T Ě T A K S Ě S G J Y Q Ě S O R E

Neni 1

Në Ligjin e Taksës Gjyqësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 114/2009, 148/11, 106/13 dhe 166/14), në pjesën Taksa e tarifës në Kreun I. Procedura kontestimore dhe përmbarimi, pika 1. Parashtrësat, Numri tarifar 1, në nënpikën 1 pas fjalëve: „gjithsej 48.000 denarë” pikëpresja zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: „për persona juridikë, përkatësisht 6.000 denarë për persona fizikë;”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë pas botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

3304.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОКАМПОВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за автокампови,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020 година.

Бр. 08-3767/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОКАМПОВИ

Член 1

Во Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13, 152/15 и 31/16), во членот 4 став 1 точка 2, член 5 ставови (2) и (3), во насловот на точка 2. Дел втори, член 6 ставови (1), (3) и (5), член 7 ставови (4) и (5), член 8, член 10 ставови (1), (2), (6) и (7), член 11, член 12 став (1), член 14 ставови (1) и (2), член 16 став (3), член 20 став 1, член 24 ставови (1) и (2), член 27 ставови (1) и (3), член 28, член 29, член 34 став (3), член 36 став (2) и точки 1) и 7), став (3) и точка 1), насловот во Дел петти и член 46 став (1) точки 2), 3), 5), 8) и 13), зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 48 став (3) по зборовите: „инспекциски органи“ се додаваат зборовите: „преку своите надлежни инспектори“.

Член 3

Насловот пред членот 50 и членот 50 се менуваат и гласат:

„Опомена

(1) При вршење на инспекцискиот надзор државниот пазарен инспекторат изрекува инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци од членовите 52, 53 и 54 од овој закон, со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

(3) Против решението на инспекторот од ставот (2) на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.

(4) За изречените опомени од ставот (2) на овој член, инспекторите водат евиденција.

(5) Формата и содржината на евиденцијата за изречените опомени ги пропишува министерот за економија.“

Член 4

Во член 51 ставот (2) се менува и гласи:

„Против решението на државниот пазарен инспекторат, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.“

Член 5

Во членот 52 став (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „500 до 750 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (3) зборовите: „150 до 250 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 евра“.

Член 6

Во членот 53 став (1) зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „300 до 450 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (3) зборовите: „90 до 150 евра“ се заменуваат со зборовите: „70 евра“.

Член 7

Во членот 54 став (1) зборовите: „1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „150 до 225 евра“ се заменуваат со зборовите: „200 евра“.

Во став (3) зборовите: „45 до 75 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 евра“.

Член 8

Во член 55 зборовите: „30 до 45 евра“ се заменуваат со зборовите: „40 евра“.

Член 9

Во член 55-а зборовите: „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 евра“.

Член 10

Во член 55-б ставови (1) и (2) зборовите: „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 евра“.

Член 11

Во членот 56 став (1) по зборовите: „членот 48“ се додаваат зборовите: „став (3)“, а по зборовите: „надлежен орган“, се додаваат зборовите: „согласно со Законот за прекршоците“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Против одлуката на комисијата од ставот (2) на овој член може да се поведе постапка пред надлежен орган согласно со Законот за прекршоците.“.

Член 12

Во членот 57 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.“.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) се бришат.

Ставот (12) станува став (2).

Член 13

Започнатите постапки од извршен инспекциски надзор, како и започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13, 152/15 и 31/16).

Член 14

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

I N D R Y S H I M I T D H E I P L O T Ě S I M I T T Ě L I G J I T T Ě A U T O K A M P E V E

Neni 1

Në Ligjin e Autokampeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/13, 152/15 dhe 31/16) në nenin 4 paragrafi (1) pika 2), nenin 5 paragrafët (2) dhe (3), në titullin e pikës 2. Pjesa e dytë, nenin 6 paragrafët (1), (3) dhe (5), nenin 7 paragrafët (4) dhe (5), nenin 8, nenin 10 paragrafët (1), (2), (6) dhe (7), nenin 11, nenin 12 paragrafi (1), nenin 14 paragrafët (1) dhe (2), nenin 16 paragrafi (3), nenin 20 paragrafi (1), nenin 24 paragrafët (1) dhe (2), nenin 27 paragrafët (1) dhe (3), nenin 28, nenin 29, nenin 34 paragrafi (3), nenin 36 paragrafi (2) dhe pikat 1) dhe 7), paragrafi (3) dhe pika 1), titullin në Pjesën e pestë dhe nenin 46 paragrafi (1) pikat 2), 3), 5), 8) dhe 13), fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

Neni 2

Në nenin 48 parapani (3), pas fjalëve: "organet inspektuese" shtohen fjalët: "nëpërmjet inspektorëve të tyre kompetentë".

Neni 3

Titulli para nenit 50 dhe neni 50 ndryshojnë siç vijon:

"Vërejtje

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, Inspektorati Shtetëror i Tregut shqipton masa inspektuese për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të përcaktuara në pajtim me Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese.

(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorin konstaton mangësi sipas neneve 52, 53 dhe 54 të këtij ligji, me aktvendim shqipton vërejtje dhe përcakton afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar që t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë e konstatuara me procesverbal.

(3) Kundër aktvendimit të inspektorit, sipas paragrafit (2) të këtij neni, mund të deklarohet ankesë te organi kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimin të aktvendimit.

(4) Inspektorët mbajnë evidencë për vërejtjet e shqiptuara sipas paragrafit (2) të këtij neni.

(5) Ministri i Ekonomisë e përcakton formën dhe përmbajtjen e evidencës për vërejtjet e shqiptuara".

Neni 4

Në nenin 51 ndryshohet paragrafi (2) siç vijon:

"Kundër aktvendimit të Inspektoratit Shtetëror të Tregut mund të deklarohet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te organi kompetent për vendimarrje në shkallë të dytë.

Neni 5

Në nenin 52 paragrafi (1) fjalët "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "500 deri 750 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "150 deri 250 euro" zëvendësohen me fjalët: "100 euro".

Neni 6

Në nenin 53 paragrafi (1) fjalët: "3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "300 deri 450 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "90 deri 150 euro" zëvendësohen me fjalët: "70 euro".

Neni 7

Në nenin 54 paragrafi (1) fjalët: "1.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "500 deri 1.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "150 deri 225 euro" zëvendësohen me fjalët: "200 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "45 deri 75 euro" zëvendësohen me fjalët: "50 euro".

Neni 8

Në nenin 55 fjalët: "30 deri 45 euro" zëvendësohen me fjalët: "40 euro".

Neni 9

Në nenin 55-a fjalët: "25 deri 50 euro" zëvendësohen me fjalët: "50 euro".

Neni 10

Në nenin 55-b paragrafët (1) dhe (2) fjalët: "25 deri 50 euro" zëvendësohen me fjalët "50 euro".

Neni 11

Në nenin 56 paragrafi (1) pas fjalëve: "neni 48" shtohen fjalët: "paragrafi (3)", ndërsa pas fjalëve: "organi kompetent", shtohen fjalët: "sipas Ligjit për kundërvajtje".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Kundër vendimit të komisionit, sipas paragrafit (2) të këtij neni, mund të inicohet procedurë në organin kompetent në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes".

Neni 12

Në nenin 57 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me lëshim të urdhërpagesës për kundërvajtje në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes".

Shlyhen paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).

Paragrafi (12) bëhet paragraf (2).

Neni 13

Procedurat e filluara nga mbikëqyrja e kryer inspektuese, si dhe procedurat e filluara të kundërvajtjes deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin e Autokampeve "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/13, 152/15 dhe 31/16).

Neni 14

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

3305.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКИЈАЛИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за скијалишта,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020 година.

Бр. 08-3768/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКИЈАЛИШТА

Член 1

Во Законот за скијалишта („Службен весник на Република Македонија“ број 37/16), во член 4 став 5, член 5 став 2 и член 63 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 64 ставот 2 се брише.

Член 3

Во членот 65 се додава нов став 1, кој гласи:

„Инспекцискиот надзор го вршат инспекторите за спорт.“.

Во ставот 1 кој станува став 2 по зборовите: „инспекциски надзор“ запирката се брише и се додаваат зборовите: „согласно со Законот за инспекциски надзор“.

Ставот 2 станува став 3.

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Против решението на инспекторот за спорт од ставот 3 на овој член, може да се изјави правен лек до надлежниот орган согласно со Законот за прекршоците.“.

Ставот 4 се брише.

Член 4

Членот 66 се менува и гласи:

„При вршење на инспекцискиот надзор спортскиот инспектор изрекува инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор врз организирани скијачки спортски приредби од членовите 54 и 55 од овој закон, како и при вршење на подучување на скијање од членот 57 од овој закон, спортскиот инспектор утврди недостатоци со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

По исклучок од ставот 2 на овој член, во случај кога инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или загрозување на животната средина, инспекторот со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор.

Против решенијата на инспекторот за спорт од ставовите 2 и 3 на овој член, може да се изјави правен лек до надлежниот орган согласно со Законот за прекршоците.

За изречените опомени од ставот 2 на овој член, инспекторите водат евиденција.

Формата и содржината на евиденцијата за изречените опомени ги пропишува директорот на Агенцијата за млади и спорт.“.

Член 5

Во членот 67 став 1 зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000 евра“, а зборовите: „односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во висина од 350 евра ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице - скијачки центар.“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.

Член 6

Во членот 68 став 1 зборовите: „2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „900 до 1.500 евра“, а зборовите: „односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во висина од 300 евра ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице - скијачки центар.“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Глоба во износ од 240 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.

Член 7

Во членот 69 став 1 зборовите: „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000 евра“, а зборовите: „односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во висина од 250 евра ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице - скијачки центар.“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Глоба во износ од 230 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.

Член 8

Во членот 70 став 1 зборовите: „1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 800 евра“, а зборовите: „односно трговец поединец - скијачки центар“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во висина од 200 евра ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице - скијачки центар.“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Глоба во износ од 220 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од ставот 1 на овој член и на трговец поединец.“.

Член 9

Во членот 71 зборовите: „150 до 300 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Член 10

Во членот 72 зборовите: „250 евра“ се заменуваат со зборовите: „200 евра“.

Член 11

Членот 74 се менува и гласи:

„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени со овој закон се води пред надлежен суд.

За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 65 став 1 од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа на спортот.“

Член 12

Насловот пред членот 75 и членот 75 се бришат.

Член 13

Членот 76 се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобата пропишана со овој закон, се врши согласно со Законот за прекршочите.“

Член 14

Започнатите постапки од извршен инспекциски надзор, како и започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за скијалишта („Службен весник на Република Македонија“ број 37/16).

Член 15

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

I N D R Y S H I M I T D H E I P L O T Ě S I M I T T Ě L I G J I T T Ě V E N D S K I J I M E V E

Neni 1

Në Ligjin e Vendskijimeve („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 37/16), në nenin 4 paragrafi 5, nenin 5 paragrafi 2 dhe nenin 63, fjalët: „Republika e Maqedonisë“ zëvendësohen me fjalët: „Republika e Maqedonisë së Veriut“.

Neni 2

Në nenin 64 shlyhet paragrafi 2.

Neni 3

Në nenin 65 shtohet paragraf i ri 1 siç vijon:

“Mbikëqyrjen inspektuese e kryejnë inspektorët e sportit.“

Në paragrafin 1, që bëhet paragrafi 2, pas fjalëve: “mbikëqyrje inspektuese”, presja shlyhet dhe shtohen fjalët: “në pajtim me Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese,”.

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Paragrafi 3, që bëhet paragraf 4, ndryshohet siç vijon:

“Kundër aktvendimit të inspektorit të sportit sipas paragrafit 3 të këtij neni, mjet juridik mund të deklarohet te organi kompetent në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.“

Shlyhet paragrafi 4.

Neni 4

Neni 66 ndryshohet siç vijon:

“Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori i sportit shqipton masa inspektuese për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive sipas Ligjit të Mbikëqyrjes Inspektuese.

Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese të ngjarjeve të organizuara sportive të skijimit, sipas neneve 54 dhe 55 të këtij ligji, si dhe gjatë kryerjes së mësimin të skijimit, sipas nenit 57 të këtij ligji, inspektori i sportit përcakton mangësi, me aktvendim shqipton vërejtje dhe përcakton afat brenda të cilit subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara me procesverbal.

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, në rast kur inspektori vlerëson se parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara mund të shkaktajnë ose shkaktajnë rrezik të drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njeriut ose rrezikim të mjedisit jetësor, inspektori, me aktvendim shqipton masë inspektimi, si detyrim, urdhër, ndalim dhe masë tjetër me të cilën në mënyrë më të përshtatshme do të arrihet qëllimi i mbikëqyrjes inspektuese.

Kundër aktvendimeve të inspektorit të sportit, sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, mund të deklarohet mjet juridik te organi kompetent, në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.

Inspektorët mbajnë evidencë për vërejtjet e shqiptuara, sipas paragrafit 2 të këtij neni.

Drejtori i Agjencisë së të Rinjve dhe të Sportit e përcakton formën dhe përmbajtjen e evidencës për vërejtjet e shqiptuara.“

Neni 5

Në nenin 67 paragrafi 1 fjalët: “3.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “1.000 deri 2.000 euro”, ndërkaq fshihen fjalët: “respektivisht tregtar individ - qendër skijimi”.

Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:

“Edhe personit përgjegjës në personin juridik – qendër skijimi do t'i shqiptohet gjobë në lartësi prej 350 euro për kundërvajtjen sipas paragrafit 1 të këtij neni.“

Në paragrafin 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:

“Edhe tregtarit individ do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 250 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të kryer sipas paragrafit 1 të këtij neni.“

Neni 6

Në nenin 68 paragrafi 1 fjalët: “2.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “900 deri 1.500 euro” ndërkaq fshihen fjalët: “respektivisht tregtari individ - qendër skijimi”.

Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:

“Edhe personit përgjegjës në personin juridik - qendër skijimi i shqiptohet gjobë në lartësi prej 300 euro për kundërvajtjen sipas paragrafit 1 të këtij neni.“

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:

“Edhe tregtarit individ do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 240 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas paragrafit 1 të këtij neni.“

Neni 7

Në nenin 69 paragrafi 1 fjalët: "2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "500 deri 1.000 euro" ndërkaq fshihen fjalët: "respektivisht tregtar individ - qendër skijimi".

Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:

"Edhe personit përgjegjës në personin juridik - qendër skijimi do t'i shqiptohet gjobë në lartësi prej 250 euro, për kundërvajtje sipas paragrafit 1 të këtij neni."

Në paragrafin 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:

"Edhe tregtarit individ do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 230 eurosh, në kundërvlerë denari për kundërvajtjen e kryer sipas paragrafit 1 të këtij neni."

Neni 8

Në nenin 70 paragrafi 1 fjalët: "1.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 800 euro" ndërkaq fshihen fjalët: "respektivisht tregtar individ - qendër skijimi".

Ndryshohet paragrafi 2 siç vijon:

"Edhe personit përgjegjës në personin juridik - qendër skijimi do t'i shqiptohet gjobë në lartësi prej 200 euro për kundërvajtjen sipas paragrafit 1 të këtij neni."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 siç vijon:

"Edhe tregtarit individ do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 220 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të kryer sipas paragrafit 1 të këtij neni."

Neni 9

Në nenin 71 fjalët: "150 deri 300 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Neni 10

Në nenin 72 fjalët: "250 euro" zëvendësohen me fjalët: "200 euro".

Neni 11

Ndryshohet neni 74 siç vijon:

"Procedura kundërvajtëse për shkeljet e parashikuara sipas këtij ligji mbahet në gjykatën kompetente.

Për kundërvajtjet e parashikuara sipas këtij ligji, inspektorët sipas nenit 65 paragrafi 1 të këtij ligji, para se të paraqesin kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente, do të zbatojnë procedurë pajtimi duke lëshuar urdhërpagesë për kundërvajtje në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjes.

Funksionari i cili udhëheq me organin kompetent për punët e fushës së sportit e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje."

Neni 12

Shlyhen titulli para nenit 75 dhe neni 75.

Neni 13

Ndryshohet neni 76 siç vijon:

"Peshimi i lartësisë së gjobës së përcaktuar me këtë ligj kryhet në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes."

Neni 14

Procedurat e filluara nga mbikëqyrja e kryer inspektuese, si dhe procedurat e filluara të kundërvajtjes deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në përputhje me Ligjin e Vendskijimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/16).

Neni 15

Aktet nënligjore të parashikuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

3306.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 28 октомври 2020 година.

Бр. 08-3803/1
28 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), во членот 45-а став 1 по зборовите: „студии од“ се додават зборовите: „втор или“.

Член 2

Во член 59 ставот 1 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 301 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице кај правното лице, ако:

- во научната установа се применува статут за кој не е добиена согласност од надлежен орган (член 21 од овој закон),

- во научната установа се изврши избор на лица во научни звања спротивно на одредбите од овој закон (членови од 35 до 44 од овој закон),

- не се доставуваат податоци за базата на податоци што ја води Министерството (член 54 став 9 од овој закон) и

- во научната установа се извршат статусни промени без согласност на основачот (член 56 од овој закон).“.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „од 300 до 370 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 100 до 250 евра“.

Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „од 25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 15 до 35 евра“.

Во ставот 5 кој станува став 4 зборовите: „од 25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 15 до 35 евра“.

Член 3

Членот 60 се брише.

Член 4

Во член 60-а ставот 4 се брише.

Ставот 5 станува став 4.

Во ставот 6 кој станува став 5 бројот „5“ се заменува со бројот „4“.

Во ставот 7 кој станува став 6 бројот „6“ се заменува со бројот „5“.

Ставот 8 станува став 7.

Член 5

Соработниците вработени во научните установи кои до денот на влегувањето во сила на овој закон, имаат стекнато научен степен магистер, доколку до 15 септември 2025 година не бидат избрани во научно звање, им престанува работниот однос.

Соработниците вработени во научните установи кои до денот на влегувањето во сила на овој закон, немаат стекнато научен степен магистер, доколку до 15 септември 2025 година не бидат избрани во научно звање, им престанува работниот однос.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

I N D R Y S H I M I T D H E I P L O T Ě S I M I T T Ě L I G J I T T Ě V E P R I M T A R I S Ě H U L U M T U E S E S H K E N C O R E

Neni 1

Нë Ligjin e Veprimtarisë Hulumtuese Shkencore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16), në nenin 45-a, paragrafi 1, pas fjalëve: "studimet nga" shtohen fjalët: "dytë ose".

Neni 2

Нë nenin 59, ndryshohet paragrafi 1 dhe bëhet:

"Personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 301 deri 400 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje, nëse:

- në institucionin shkencor zbatohet statuti për të cilin nuk është marrë pëlqimi nga organi kompetent (neni 21 i këtij ligji),

- në institucionin shkencor bëhet zgjedhja e personave në tituj shkencorë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (nenet nga 35 deri në 44 të këtij ligji),

- nuk dorëzohen të dhënat për bazën e të dhënave që e mban Ministria (neni 54 paragrafi 9 i këtij ligji) dhe

- në institucionin shkencor bëhen ndryshimet e statusit pa pëlqimin e themeluesit (neni 56 i këtij ligji).“

Paragrafi 2 fshihet.

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 2, fjalët: "nga 300 deri 370 euro" zëvendësohen me fjalët: "nga 100 deri 250 euro".

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3, fjalët: "nga 25 deri 50 euro" zëvendësohen me fjalët: "nga 15 deri 35 euro".

Në paragrafin 5 i cili bëhet paragrafi 4, fjalët: "nga 25 deri 50 euro" zëvendësohen me fjalët: "nga 15 deri 35 euro".

Neni 3

Neni 60 fshihet.

Neni 4

Në nenin 60-a, fshihet paragrafi 4.

Paragrafi 5 bëhet paragraf 4.

Në paragrafin 6 i cili bëhet paragraf 5, numri „5“ zëvendësohet me numrin „4“.

Në paragrafin 7 i cili bëhet paragraf 6, numri „6“ zëvendësohet me numrin „5“.

Paragrafi 8 bëhet paragraf 7.

Neni 5

Bashkëpunëtorët e punësuar në institucionet shkencore të cilët, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë fituar shkallë shkencore magjistër, nëse deri më 15 shtator 2025 nuk zgjidhen në titull shkencor, u ndërpritet marrëdhënia e punës.

Bashkëpunëtorët e punësuar në institucionet shkencore të cilët, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk kanë fituar shkallë shkencore magjistër, nëse deri më 15 shtator 2025 nuk zgjidhen në titull shkencor, u ndërpritet marrëdhënia e punës.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

3307.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 28 октомври 2020 година.

Бр. 08-3805/1 Претседател на Република
 28 октомври 2020 година Северна Македонија,
 Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател
 на Собранието на Република
 Северна Македонија,
 м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ

Член 1

Во Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14, 150/15 и 37/16), насловот пред членот 28 се менува и гласи: „Изолација, здравствен надзор, карантин, превоз, задолжително лекување и временни мерки за спречување на внесување и ширење на заразни болести“.

По ставот 2 се додаваат шест нови ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8, кои гласат:

„Лицата заболени од корона-вирус COVID-19 задолжително се лекуваат во јавни здравствени установи.

По исклучок од ставот 3 на овој член, лицата заболени од корона-вирус COVID-19, по медицински индикации, се лекуваат и изолираат и во приватни здравствени установи кои имаат дозвола за вршење на дејноста за интензивна нега и терапија или во домашни услови, доколку за тоа постојат услови.

Доколку во јавните здравствени установи од ставот 3 на овој член, се исполнети капацитети за лекување на лицата заболени од корона-вирус COVID-19, доколку кај лицата примени во приватната здравствена установа во текот на укажувањето на здравствените услуги за дијагностицирање, лекување, третман, нега и рехабилитација во установата е утврдено присуство на причинителот Sars-Cov-2 вирус за разазната болест корона-вирус COVID-19 во нивниот организам, како и во други случаи (недостиг на здравствени работници, здравствени соработници и други вработени лица во јавната здравствена установа и слично), по претходно дадена согласност од страна на Министерството за здравство, лекувањето на лицата може да се врши и во приватни здравствени установи кои имаат дозвола за вршење на дејноста за интензивна нега и терапија.

Заради спречување на ширењето и сузбивање на разазната болест предизвикана од корона-вирусот COVID-19 и заштита на населението, можат да се наредат следниве временни мерки:

1. носењето лична заштита на лицето (респираторна маска, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) при излегување надвор од својот дом, односно при движење на јавни места и површини од отворен и затворен тип, на пазари, во јавен превоз и при влез во затворени простори на оператори кои поради нивната природа на дејност претставуваат место на собирање на повеќе лица (државни институции, маркети, продавници, банки, пошти, чекални, здравствени установи и слично), освен:

1. при спортување на отворен простор или на затворено со почитување на специфичните протоколи за заштита (дистанца, дезинфекција и слично);

2. при возење во приватно патничко моторно возило ако возачот е сам или со лице/лица со кој/кои што живее во заедница;

3. при престојување во двор на семејна кука, сам или со лице/лица со кој/кои што заедно живеат во заедница;

4. при седење во угостителски објект со почитување на специфичните протоколи за заштита (дистанца, дезинфекција и слично);

5. ако се користи друг тип на заштитна опрема специфична за определено работно место;

6. ако лицето е помладо од 6 годишна возраст (дете) и

7. ако лицето има специфична здравствена состојба, е лице со посебни потреби или е лице со пречки во развој поради што носењето на лична заштита на лицето би било проблематично или контраиндицирано.

2. задолжителна самоизолација при тестирање за корона-вирус COVID-19 од закажување на тестот или самото тестирање до добивање на резултатот, а самоизолацијата продолжува доколку резултатот е позитивен;

3. забрана за групирање на јавен простор (паркови, јавни површини или која било површина на отворено) во одредени периоди од деноноќието и

4. други мерки утврдени со закон.

Мерките од ставот 6 на овој член траат додека постои опасност од ширење на епидемијата.

Владата на Република Северна Македонија на предлог на Министерството за здравство одлучува кои од мерките од ставот 6 на овој член ќе се применат, случаите во кои ќе се применат и за кој временски период.“

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 9, 10 и 11.

Член 2

Во член 61 по ставот 2 се додаваат пет нови ставови 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

„Инспекциски надзор над примената на мерките согласно со членот 58 од овој закон, кои се однесуваат на вршење на угостителска дејност врши Државниот пазарен инспекторат.

Инспекциски надзор над примената на мерките согласно со членот 58 од овој закон, кои се однесуваат на работните односи и заштитата при работа, особено во делот на производствените капацитети и прометот со непрехранбени стоки, врши Државниот инспекторат за труд.

Инспекциски надзор над примената на мерките согласно со членот 58 од овој закон, кои се однесуваат на превоз во патниот сообраќај врши Државниот инспекторат за транспорт.

Инспекциски надзор над примената на мерките согласно со членот 58 од овој закон, вршат и инспекциските служби во органите на државната управа и/или инспекциските служби во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во рамките на нивните надлежности утврдени со закон.

Министерството за внатрешни работи, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Државниот пазарен инспекторат, Државниот комунален инспекторат, општинските комунални инспектори, комуналните инспектори на општините во градот Скопје, комуналните инспектори на градот Скопје и комуналните редари, како и инспекциските служби во органите на државната управа и/или инспекциските служби во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, вршат надзор над спроведувањето на мерките од членот 28 ставови 6 и 8 од овој закон, секој во однос на мерките за кои се надлежни согласно со закон.

Член 3

Во член 64 по ставот 1 се додаваат шест нови ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

„Инспекциските служби од членот 61 ставови 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон, при вршење на инспекцискиот надзор може да изречат привремена забрана за вршење на дејноста во траење од 10 до 30 дена.

За изрекување на привремената забрана за вршење на дејност од ставот 2 на овој член, инспекторот донесува усно решение за привремена забрана за вршење на дејноста на записник и во рок од три дена од денот на изрекувањето на усното решение ќе донесе писмено решение.

Во случаите од ставот 3 на овој член, инспекторите поставуваат лента на видно место со следниов текст „Привремена забрана за вршење на дејноста“, заверена со печат на инспекциската служба што ја изрекла привремената забрана, потпис на инспекторот кој ја поставил и дата на поставување.

Против решението на инспекторот од ставот 3 на овој член, може да се изјави жалба до надлежниот орган за одлучување во втор степен во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

По жалбата од ставот 5 на овој член, одлучува надлежен орган за одлучување во втор степен.

Жалбата изјавена против решението од ставот 3 на овој член, не го одлага извршувањето на решението.“

Член 4

Во членот 66 став 1 во воведната реченица зборовите: „5.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро правни лица, од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни правни лица и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи правни лица“.

Во ставот 2 зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

Член 5

Во членот 66-а став 1 зборовите: „50.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро правни лица, од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни правни лица и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи правни лица“.

Во ставот 2 зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

Член 6

По членот 66-а се додава нов член 66-б, кој гласи:

„Член 66-б

Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, глоба во износ од 5.500 до 6.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 17.500 до 18.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 25.000 до 30.000 евра во денарска противвредност за голем трговец ќе се изрече за прекршок на правно лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 58 од овој закон.

Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на трговец поединец.

Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичкото лице.

Глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на домашно или странско физичко лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 1. од овој закон.

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на домашно или странско правно лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 1. од овој закон.

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на секое одговорно лице во правното лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 1. од овој закон.

Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на секое домашно или странско физичко лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 2. од овој закон.

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на домашно или странско физичко лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 3. од овој закон.

Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, глоба во износ од 5.500 до 6.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 17.500 до 18.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 25.000 до 30.000 евра во денарска противвредност за голем трговец ќе се изрече за прекршок на правно лице кое постапува спротивно на мерките согласно со членот 28 став 6 точка 4. од овој закон.

Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (10) на овој член на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (10) на овој член на трговец поединец.

Член 7

Во членот 67-а став 3 зборовите: „ставот 2“ се заменуваат со зборовите: „и ставовите 2, 5 и 9.“.

По ставот 3 се додаваат шест нови ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9, кои гласат:

„За прекршокот утврден во членот 66-б од овој закон, инспекциските служби од членот 61 ставови 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон, се должни на сторителот на прекршокот да му издадат прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

Инспекциските служби од членот 61 ставови 3, 4, 5 и 6 од овој закон, се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од прекршочните постапки.

За прекршокот утврден во членот 66-б ставови 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од овој закон, инспекциските служби од членот 61 став 7 од овој закон, се должни на сторителот на прекршокот да му издадат прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

За прекршоците од членот 66-б ставови 5, 8 и 9 од овој закон, кога сторител на прекршокот е домашно физичко лице, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за одлучување по прекршоците во Министерството за внатрешни работи.

За прекршоците од членот 66-б ставови 5, 8 и 9 од овој закон, кога сторител на прекршокот е странско физичко лице, како и за прекршоците од членот 66-б ставови 6, 7, 10, 11 и 12 од овој закон, кога сторител на прекршокот е домашно или странско правно лице, односно одговорно лице во правното лице, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

Инспекциските служби од членот 61 став 7 од овој закон, се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од прекршочните постапки.“.

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 10 и 11.

Член 8

Актот на Владата на Република Северна Македонија од членот 28 став 8 од овој закон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од корона-вирусот COVID-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 107/20, 118/20 и 125/20) и Уредбата со законска сила за задолжителна самоизолација при тестирање за присуство на корона-вирус COVID-19 за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 107/20), престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на актот на Владата на Република Северна Македонија од членот 28 став 8 од овој закон.

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на населението од заразни болести.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

I N D R Y S H I M I T D H E I P L O T Ě S I M I T T Ě L I G J I T T Ě M B R O J T J E S S Ě P O P U L L S I S Ě N G A S Ě M U N D J E T N G J I T Ě S E

Neni 1

Në Ligjin e Mbrojtjes së Popullsisë nga Sëmundjet Ngjitëse (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14, 150/15 dhe 37/16), titulli para nenit 28 ndryshohen dhe bëhet: “Izolimi, mbikëqyrja shëndetësore, karantina, transporti, mjekimi i detyrueshëm dhe masat e përkohshme për parandalim të futjes dhe përhapjes së sëmundjeve ngjitëse”.

Pas paragrafit 2 shtohen gjashtë paragrafë të rinj 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8, si vijojnë:

“Personat e sëmurë nga virusi korona KOVID-19 detyrimisht mjekohen në institucione shëndetësore publike.

Me përjashtim të paragrafit 3 të këtij neni, personat e sëmurë nga virusi korona KOVID-19 sipas treguesve mjekësorë, mjekohen dhe izolohen edhe në institucione shëndetësore private që kanë leje të kryerjes së veprimtarisë së kujdesit intensiv dhe të terapisë ose në kushte shtëpiake, nëse për këtë ekzistojnë kushte.

Nëse në institucionet shëndetësore publike të paragrafit 3 të këtij neni janë përmblusur kapacitetet për mjekim të personave të sëmurë nga virusi korona KOVID-19, nëse te personat e pranuar në institucionin shëndetësor privat, gjatë dhënies së shërbimeve shëndetësore për diagnostikim, mjekim, trajtim, përkujdesje dhe rehabilitim në institucionin, është konfirmuar prezenca e shkaktarit Sars-Kov-2 virus për sëmundje ngjithëse virus korona KOVID-19 në organizmin e tyre, si dhe në raste tjera (mungesë të punëtorëve shëndetësorë, bashkëpunëtorëve shëndetësorë dhe personave tjerë të punësuar në institucionin e shëndetit publik dhe ngjashëm), pas pëlqimit të dhënë paraprak nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, mjekimi i personave mund të bëhet edhe në institucione private shëndetësore që kanë leje të kryerjes së veprimtarisë së kujdesit intensiv dhe të terapisë.

Që të parandalohet përhapja dhe të çrrënjohet sëmundja ngjithëse e shkaktuar nga virusi korona KOVID-19 dhe që të mbrohet popullsia, mund të urdhërohen masat e përkohshme vijuese:

1. mbajtja e mbrojtjes personale të fytyrës (maskë respiratore, maskë kirurgjike për përdorim të njëhershëm, maskë tekstili për më shumë përdorime, shami mëndafshi ose shall, shami pambuku ose shall, fashë për fytyrë etj.) gjatë daljes jashtë shtëpisë, përkatësisht gjatë lëvizjes në vende publike dhe sipërfaqe të tipit të hapur dhe të mbyllur, në tregje, në transport publik dhe gjatë hyrjes në hapësira të mbyllura të operatorëve të cilët për shkak të natyrës së tyre të veprimtarisë paraqesin vend ku mblidhen më shumë persona (institucione shtetërore, markete, dyqane, banka, posta, vendprirje, institucione shëndetësore dhe ngjashëm), përveç:

1. gjatë aktivitetit sportiv në vend të hapur ose të mbyllur me respektimin e protokolleve të veçanta për mbrojtje (distancë, dezinfektim dhe ngjashëm);

2. gjatë vozitjes në mjet motorik privat për udhëtar, nëse shoferi është vetë, ose me person/a me të cilin/cilët jeton në bashkësi;

3. gjatë qëndrimit në oborr të shtëpisë familjare vetë ose me person/a me të cilin/cilët jeton në bashkësi;

4. gjatë qëndrimit në objekt hotelierik me respektimin e protokolleve të veçanta për mbrojtje (distancë, dezinfektim dhe ngjashëm);

5. nëse shfrytëzohet tip tjetër i pajisjes mbrojtëse të veçantë për vendin e punës të caktuar;

6. nëse personi është më i ri se 6 vjeç (fëmijë); dhe

7. nëse personi ka gjendje shëndetësore specifike, është person me nevoja të veçanta apo është person me pengesa në zhvillim me ç'rast mbajtja e mbrojtjes personale të fytyrës do të ishte problematike apo e kundërshtuar.

2. vetizolim i detyrueshëm gjatë testimit për virusin korona KOVID-19, nga caktimi i testit apo vetë testimi deri marrjen e rezultatit, ndërsa vetizolimi vazhdon nëse rezultati është pozitiv,

3. ndalim të grupimit në hapësirë publike (parqe, sipërfaqe publike ose cilado sipërfaqe në vend të hapur) në periudha të caktuara gjatë ditës dhe natës, dhe

4. masa tjera të përcaktuara me ligj.

Masat e paragrafit 6 të këtij neni zgjasin derisa ekziston rrezik i përhapjes së epidemisë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë vendos cilat prej masave të paragrafit 6 të këtij neni do të zbatohen, rastet në të cilat do të zbatohen dhe për cilën periudhë kohore."

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 9, 10 dhe 11."

Neni 2

Në nenin 61, pas paragrafit 2 shtohen pesë paragrafë të rinj 3, 4, 5, 6 dhe 7, si vijojnë:

"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në pajtim me nenin 58 të këtij ligji, që kanë të bëjnë në kryerjen e veprimtarisë hotelierike kryen Inspektorati Shtetëror i Tregut.

Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në pajtim me nenin 58 të këtij ligji, që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës dhe mbrojtjen gjatë punës, posaçërisht në pjesën e kapaciteteve prodhuese dhe qarkullimin me mallra joushqimorë, kryen Inspektorati Shtetëror i Punës.

Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në pajtim me nenin 58 të këtij ligji, që kanë të bëjnë me transport në komunikacionin rrugor kryen Inspektorati Shtetëror i Transportit.

Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e masave në pajtim me nenin 58 të këtij ligji, kryejnë edhe shërbimet inspektuese në organet e administratës shtetërore dhe/ose shërbimet inspektuese në komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit, në korniza të kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj.

Ministria e Punëve të Brendshme, Inspektorati Shtetëror i Sanitarisë dhe i Shëndetësisë, Inspektorati Shtetëror i Punës, Inspektorati Shtetëror i Tregut, Inspektorati Shtetëror Komunal, inspektorët komunalë, inspektorët komunalë të komunave në Qytetin e Shkupit, inspektorët komunalë të Qytetit të Shkupit dhe mbajtësit e rendit komunal, si dhe shërbimet e inspekcionit në organet e administratës shtetërore dhe/ose shërbimet inspektuese në komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit, kryejnë mbikëqyrje të zbatimit të masave të nenit 28 paragrafët 6 dhe 8 të këtij ligji, secili në lidhje me masat për të cilat janë kompetentë në pajtim me ligj."

Neni 3

Në nenin 64, pas paragrafit 1 shtohen gjashtë paragrafë të rinj 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7, si vijon:

"Shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafët 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji, gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese mund të shqiptojnë ndalesë të përkohshme për kryerje të veprimtarisë në kohëzgjatje prej 10 deri 30 ditë.

Për shqiptimin e ndalesës së përkohshme për kryerje të veprimtarisë, sipas paragrafit 2 të këtij neni, inspektori miraton aktvendim me gojë për ndalesë të përkohshme për kryerje të veprimtarisë në procesverbal dhe në afat prej tre ditësh, nga dita e shqiptimit të aktvendimit me gojë, do të miratojë aktvendim me shkrim.

Në rastet sipas paragrafit 3 të këtij neni, inspektorët vendosin shirit në vend të dukshëm me këtë tekst "Ndalesë e përkohshme për kryerje të veprimtarisë", të verifikuar me vulë të shërbimit inspektues që e ka shqiptuar ndalesën e përkohshme, nënshkrim të inspektorit i cili e ka shënuar edhe datën e vendosjes.

Kundër aktvendimit të inspektorit, sipas paragrafit 3 të këtij neni, mund të deklarohet ankesë në organin kompetent për vendosje në shkallë të dytë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

Për ankesën, sipas paragrafit 5 të këtij neni, vendos organ kompetent për vendosje në shkallë të dytë.

Ankesa e deklaruar kundër aktvendimit të paragrafit 3 të këtij neni nuk e shtyn zbatimin e aktvendimit“.

Neni 4

Në nenin 66 paragrafi 1, në fjalinë hyrëse, fjalët: “5.000 euro në kundërvlerë denari” zëvendësohen me fjalët: “500 deri 1.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë mikro, nga 500 deri 2.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë të vegjël, nga 1.000 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë të mesëm dhe nga 1.000 deri 10.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë të mëdhenj”.

Në paragrafin 2, fjalët: “30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik” zëvendësohen me fjalët: “500 euro në kundërvlerë denari”.

Neni 5

Në nenin 66-a paragrafi 1, fjalët: “50.000 euro në kundërvlerë denari” zëvendësohen me fjalët: “500 deri 1000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë mikro, nga 500 deri 2.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë të vegjël, nga 1.000 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë të mesëm dhe nga 1.000 deri 10.000 euro, në kundërvlerë denari, për persona juridikë të mëdhenj”.

Në paragrafin 2, fjalët “30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik” zëvendësohen me fjalët: “500 euro në kundërvlerë denari”.

Neni 6

Pas nenit 66-a shtohet nen i ri 66-b, si vijon:

“Neni 66-b

Gjobë në shumë prej 2.500 deri 3.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar mikro, gjobë në shumë nga 5.500 deri 6.000, euro në kundërvlerë denari, për tregtar të vogël, gjobë në shumë prej 17.500 deri 18.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtarë të mesëm dhe gjobë në shumë prej 25.000 deri 30.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të madh do të shqiptohet për kundërvajtje të personit juridik i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim me nenin 58 të këtij ligji.

Personit përgjegjës në person juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.500 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni.

Tregtarit individual do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 750 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni.

Personit fizik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 250 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni.

Gjobë në shumë prej 20 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje do t'i shqiptohet personit fizik të vendit ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 1 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 2.000 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje, do t'i shqiptohet personit juridik të vendit ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 1 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 500 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje, do t'i shqiptohet çdo personi përgjegjës të personit juridik i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 1 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 50 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje, do t'i shqiptohet çdo personi fizik të vendit ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 2 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 500 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje, do t'i shqiptohet personit fizik të vendit ose të huaj i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pikat 3 dhe 4 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 2.500 deri 3.000 euro, në kundërvlerë denari, për mikro tregtar, gjobë në shumë prej 5.500 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të vogël, gjobë në shumë prej 17.500 deri 18.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të mesëm dhe gjobë në shumë prej 25.000 deri 30.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të madh, për kundërvajtje, do t'i shqiptohet personit juridik i cili vepron në kundërshtim me masat në pajtim me nenin 28 paragrafi 6 pika 5 të këtij ligji.

Personit përgjegjës të personit juridik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.500 euro, në kundërvlerë denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (10) të këtij neni.

Tregtarit individual do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 750 euro, në kundërvlerë denari, do t'i për kundërvajtje sipas paragrafit (10) të këtij neni”.

Neni 7

Në nenin 67-a paragrafi 3, fjalët: “paragrafi 2” zëvendësohen me fjalët: “dhe paragrafët 2, 5 dhe 9.”.

Pas paragrafit 3 shtohen gjashtë paragrafë të rinj 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, si vijon:

“Për kundërvajtjen e përcaktuar sipas nenit 66-b të këtij ligji, shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafët 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji, janë të detyruara që kryerësit të kundërvajtjes t'i japin urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.

Shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji, janë të detyruar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe për rezultatin e procedurave kundërvajtëse.

Për kundërvajtjen e përcaktuar sipas nenit 66-b paragrafët 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 të këtij ligji, shërbimet inspektuese, sipas nenit 61 paragrafi 7 të këtij ligji, janë të detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojnë urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.

Për kundërvajtjet sipas nenit 66-b paragrafët 5, 8 dhe 9 të këtij ligji, kur kryerës i kundërvajtjes është person fizik vendas, procedurë dhe gjobë kundërvajtëse udhëheq dhe shqipton Komisioni i Vendimarrjes për Kundërvajtje në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Për kundërvajtjet, sipas neni 66-b paragrafët 5, 8 dhe 9 të këtij ligji, kur kryerësi i kundërvajtjes është person fizik i huaj, si dhe për kundërvajtjet, sipas neni 66-b paragrafët 6, 7, 10, 11 dhe 12 të këtij ligji, kur kryerësi i kundërvajtjes është person juridik vendas ose i huaj, përkatësisht person përgjegjës te personi juridik, procedurë dhe gjobë kundërvajtëse shqipton gjykata kompetente.

Shërbimet inspektuese, sipas neni 6 paragrafi 7 të këtij ligji, janë të detyruara të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për epilogun e procedurave kundërvajtëse.”.

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 10 dhe 11”.

Neni 8

Akti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i neni 28 paragrafi 8 të këtij ligji do të miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 9

Dekreti me fuqi ligjore për mbajtjen e mbrojtjes personale të fytyrës për shkak të parandalimit të përhapjes, çrrënjësjes së sëmundjes ngjitëse të shkaktuar nga virusi korona COVID-19 dhe mbrojtjen e popullsisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 107/20, 118/20 dhe 125/20) dhe Dekreti me fuqi ligjore për vetizolim e detyrueshëm gjatë testimit për praninë e virusit korona COVID-19 gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 107/20), shfuqizohen në ditën e hyrjes në fuqi të aktit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të neni 28 paragrafi 8 të këtij ligji.

Neni 10

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të zbardhur të Ligjit të Mbrojtjes së Popullsisë nga Sëmundjet Ngjitëse.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3308.

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20, 217/20, 226/20, 229/20, 235/20, 236/20, 240/20, 242/20, 247/20, 252/20 и 254/20), во член 1, став 1, во точката 6, по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со организирање на спортски натпревари во време на пандемија со COVID-19 се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Општиот протокол за организирање на спортски натпревари во услови на пандемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 76 и е составен дел на оваа одлука.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/48
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог број 76

ОПШТ ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА СО КОВИД-19

1. Општи упатства

Овој протокол е составен со цел спречување на ширење на корона вирусот помеѓу спортисти, спортски работници, службени лица и сите останати лица вклучени во одигрување и организација на натпреварите.

Сите учесници на организација и спроведување на натпревари должни се да се придржуваат на сите пропишани мерки и донесени протоколи на Владата на РСМ кои се однесуваат на спречување и ширење на заразни болести со вирусот COVID-19.

Мерките и упатствата за организација на натпреварите предвидени со овој протокол должни се да ги применуваат организаторите на натпревари на групни спортови.

Секој учесник во натпреварувањето, пред почеток на натпреварувањето е должен да потпише изјава со која ги прифаќа мерките одредени со овој протокол.

Во однос на превозот на спортистите да се користат автобуси/комбиња со задолжително почитување на протоколите за вршење на превоз на патници особено во однос на дозволеният број на патници и задолжително носење на заштитни маски при патувањето.

При доаѓање во спортскиот објект, сите играчи и службени лица задолжително мора да носат заштитна маска.

Сите лица кои се присутни на натпреварот се должни за времетраење на натпреварот задолжително да носат заштитна маска, освен играчите на терен.

Забрането е меѓусебно ракување во ограничениот простор како и на терен пред почеток и по завршување на натпреварот помеѓу играчите и судиите.

Доколку се користат реквизити за бришење на паркетот истите да се дезинфицираат по секоја употреба од страна на персоналот.

Излезот за играчите и службените лица, тунелот за излегување на терен мораат да бидат без деца, маскоти или било кој друг од персоналот, по можност да се користат одвоени излези/влезови, со цел задржување на препорачаното физичко растојание помеѓу сите играчи и службени лица.

Зачестена дезинфекција на рацете на персоналот во спортските објекти кој е задолжен за одржување на хигиентата во објект во текот на натпреварот.

На клупата за резервни играчи да се одржува препорачаното физичко растојание, со задолжително носење на заштитни маски.

Одржување на физичкото растојание помеѓу присутните од 1,5-2,0 метри и почитување на одредбата за негрупирање, како и не е дозволено секаков друг вид на дополнителни социјални активности.

Апарати за дезинфицирање на раце задолжително да бидат поставени на повеќе места, при влезот во објектот, во тунелите како и околу теренот.

Натпреварите се организираат без присуство на публика.

Мерење на телесна температура со безконтактен топломер пред влез во објектот на лицата кај е дозволено присуство на натпреварот. За лицата кај кои ќе се утврди покачена телесна температура над 37.2 (и по второ мерење), како и на лицата кои ќе одбијат мерење на температура забранет е влез во спортскиот објект.

Забранета е употребата на соблекувалните за цело време пред, во тек и по натпреварот.

Сите играчи треба да ја напуштат салата/теренот/објектот што е можно побрзо по завршување на натпреварот. Треба да има временски простор помеѓу заминувањето на двата тимови.

Прес конференции ќе се одржуваат само виртуелно, додека пак собата за прес и mixed зоната ќе да бидат затворени.

Контрола на спроведување на овој протокол врши делегатот на натпреварот. Организаторот на натпреварот (клубот домаќин) е ДОЛЖЕН да достави список на сите присутни лица на натпреварот до делегатот на натпреварот.

Медицинскиот персонал на секој клуб соодветно кон претходните препораки е должен да води евиденција и да ја прати здравствената состојба на своите играчи и стручен штаб непосредно пред натпревар.

Спортските клубови се обврзани задолжително да спроведат ПЦР тестирање на играчите и тренерите 72 часа пред почеток на секој натпревар, од сопствени средства на клубот, со цел откривање на асимптоматски инфицираните лица.

2. Категорија на лица на кои им е дозволено присуство на натпревар

На натпреварите можат да бидат присутни лица кои припаѓаат на следните категории: играчи, стручен штаб, судии, пом.судии, статистичари, делегат и контролор на судење, бришачи на паркет, медицински персонал, технички персонал за одржување на објектот и хигиената, редарска служба, претставници на менаџмент на клубовите, новинари, фотографии, камермани, претставници на анти допинг агенција, претставници/делегат на соодветна спортска федерација, ТВ оператори, пожарникари и припадници на Министерството за внатрешни работи.

Бројот на лицата во сите зони потребно е да се сведе на апсолутен минимум кој е неопходен за непречена организација на натпреварот со почитување на физичкото растојание од 1.5-2.0м. Во случај на проценка дека во некоја од зоните е присутен поголем број на лица делегатот на натпреварот е овластен да изврши прераспределба на лица, додека клубот домаќин сноси последици во согласност со Пропозициите за натпреварување, Правилник за натпреварување и Дисциплински правилник на соодветна федерација кој се однесува на слаба организација на натпреварот.

2а. Зони во спортските објекти

Просторот на спортскиот објект е поделен во 3 зони:

- Зона 1 - терен и околу теренот, тунел за излегување на терен, соблекувални, ходници, амбуланта и останати простории кои непосредно ги користат играчите и службените лица.

- Зона 2 - трибини, простор за медиуми, контролни соби и станици и останатите внатрешни простории во спортскиот објект.

- Зона 3 - надворешност на спортскиот објект, паркинг за службени лица и екипи, простор за репортажна кола и др.

Секоја од трите наведени зони претставуваат физичка одвоена целина и сите се одделени една од друга.

26. Распоред на лицата по зони

ЗОНА 1	ЗОНА 2	ЗОНА 3
Играчи на двата тима	Менаџмент на двата тима	Редарска служба
Стручен штаб на двата тима	Акредитирани новинари	Тим со возило на Итна медицинска помош
Судии Контролор на судење	Собирачи на податоци	Репортажна кола
Делегат и Комесар	Камермани ТВ оператори	МВР
Помошни судии	Редарска служба-редари	Против пожарна единица
Статистичари	Претставници на КФСМ	
Бришачи на паркет	Технички персонал	
Медицински тим на клубовите	МВР	
Камермани ТВ оператори		
Анти допинг		
Акредитирани фотографии		
Технички персонал		
Редарска служба		
МВР		

Сите останати површини вон спортскиот објект се сметаат за јавни површини за кои се одговорни претставниците на МВР.

3. Постапување со член на клубот со позитивен ПЦР тест

При појава на позитивен ПЦР резултат кај член на спортскиот клуб, менаџментот на спортскиот клуб е должен позитивното лице ВЕДНАШ да го отстрани и изолира од учество во сите спортски активности. Менаџментот на спортскиот клуб е должен за случајот ВЕДНАШ да ја извести епидемиолошката служба од регионалниот Центар за јавно здравје и до истата да достави список на сите членови на спортскиот клуб.

Епидемиолошката служба на регионалниот центар за јавно здравје прави проценка на ризик и дава мислење за самоизолација на членовите од клубот за што го известува спортскиот клуб. Врз основа на проценката на ризик секој од лицата ставени во самоизолација добиваат решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Доколку пред почетокот на натпреварот во тек или на крајот на натпреварот, се до напуштање на просториите на спортскиот објект се појави било кој симптом на било кој член на екипата (играчи, стручен штаб, членови на управа и др.), кој укажува на COVID-19 лицето веднаш се упатува до најблиското инфективно одделение по претходна телефонска најава.

Обврска на делегатот на натпреварот е да ги евидентира во својот извештај податоците за лицето со пројавени симптоми.

Доколку се потврди присуство на вирус COVID-19 кај евидентираниот член на екипата, другите членови на екипата се должни да ги почитуваат мерките од нап-равената проценка на ризик од страна на епидемиолошката служба.

4. Упатства за подготовка на просториите и реквизитите

На сите официјални и неофицијални натпревари неопходно е:

- Засилени хигиенски мерки во просториите на спортските објекти со често перење и дезинфектирање на опремата, мебелот и приборот за работење пред почетокот на натпреварот од страна на организаторот домаќин на натпреварот.

- Клубот домаќин е должен да изврши дезинфекција на сите внатрешни простории во зоната 1 и 2, како и клупата за резервни играчи, еден час пред почеток на натпреварот, како и непосредно по завршување на истиот.

- Во сите затворени простории вратите да се држат што повеќе отворени, да се избегнува фаќање на бравите и да се постават средства за дезинфекција на рацете во секоја од просториите.

- Препораки за сите здравствено превентивни мерки треба да бидат истакнати во сите делови на спортскиот објект.

- Да се постават на повеќе места корпи за отпадоци обложени од внатрешна страна со кеса кои ќе бидат видно означени, за отстранување на заштитни маски, употребената пластична и друга амбалажа, хартиени марамчиња и брисачи, употребени бандажи и сл. Сод-ржината во затворена кесата се одлага како комунален отпад.

- Да се постават корпи за отпадоци обложени со кеса, отстранување на употребена спортска опрема и пешкири, кесата се затвора и потоа кесата се носи надвор од спортскиот објект.

5. Овој протокол се однесува за организација на натпревари и за тренинг натпревари.

6. Со овој протокол престанува да важи делот кој се однесува на организација на натпревари од поединечните протоколи за организација на работата на клубовите на спортските федерации и сите спортски федерации се должни ВЕДНАШ да ги корегираат своите наменски протоколи, односно одредбите од овој протокол да ги имплементираат во своите соодветни протоколи.

3309.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА Ц.О. - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ревидираната годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта-Ц.О. Скопје за период 1.1.-31.12.2019 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, со Одлука бр.02-725/3 од 12.3.2020 година, на седницата, одржана на 12.3.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8685/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3310.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ Ц.О. ЗА 2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за распределба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта-Скопје Ц.О. за 2019 година, бр.02-725/4, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 12.3.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8685/2
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3311.

Врз основа на член 16 став (9) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОНЧЕ СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Конче се задолжува кај Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 4.500.000,00 денари, за реализација на проектот: „Примена на мерки за заштита од поплави во општина Конче и Струмјани“.

Член 2

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Општина Конче ќе ги користи со цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на проект од ИПА компонента – прекугранична соработка, под следните услови:

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на отплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: три месеци и
- начин на отплата: квартално.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу општина Конче и Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-9176/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3312.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.712/1, КО Пробиштип, место викано „Град“, и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект ДЗ-9, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел СТ, со внатрешна површина од 1382.53 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9380/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3313.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
1	Лаптоп компјутер – марка Асус X52J	Асус X52J Монитор: LCD 15.6" HD LED (1366x768) Процесор: Intel Core i5 480M (2.66 GHz) Turbo Boost up to 2.93 GHz Меморија: 4GB DDR3 1066MHz Хард диск: 320GB 5400rpm DWD DVD SuperMulti Графичка карта: VGA ATI Radeon HD6370 1GB DDR3 Вграден звучник и камера Без оперативен систем	7
2	Лаптоп компјутер – марка Фуџиу Сименс E8420	Фуџиу Сименс LAPTOP E8420 Процесор: Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz 3MB 1065MHz RAM: 4GB DDR3-1066 Хард диск: HDD SATA 320 GB Монитор: 15.4" (1680x1050) DVD Super Multi Intel High Definition Audio and Microphone integrated Без камера Без оперативен систем	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид, а за потребите на Општинско основно училиште „Григор Прличев“ Охрид.

Член 3

Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9890/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3314.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
1	Лаптоп компјутер – марка Асус X52J	Асус X52J Монитор: LCD 15.6" HD LED (1366x768) Процесор: Intel Core i5 480M (2.66 GHz) Turbo Boost up to 2.93 GHz Меморија: 4GB DDR3 1066MHz Хард диск: 320GB 5400rpm DWD DVD SuperMulti Графичка карта: VGA ATI Radeon HD6370 1GB DDR3 Вграден звучник и камера Без оперативен систем	7
2	Лаптоп компјутер – марка Фуџиу Сименс E8420	Фуџиу Сименс LAPTOP E8420 Процесор: Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz 3MB 1065MHz RAM: 4GB DDR3-1066 Хард диск: HDD SATA 320 GB Монитор: 15.4" (1680x1050) DVD Super Multi Intel High Definition Audio and Microphone integrated Без камера Без оперативен систем	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница, а за потребите на Општинско основно училиште „Мустафа Кемал Ататурк“ Пласница.

Член 3

Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9890/2
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3315.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
1	Лаптоп компјутер – марка Асус X52J	Асус X5J Монитор: LCD 15.6" HD LED (1366x768) Процесор: Intel Core i5 480M (2.66 GHz) Turbo Boost up to 2.93 GHz Меморија: 4GB DDR3 1066MHz Хард диск: 320GB 5400rpm DWD DVD SuperMulti Графичка карта: VGA ATI Radeon HD6370 1GB DDR3 Вграден звучник и камера Без оперативен систем	7
2	Лаптоп компјутер – марка Фуџицу Сименс E8420	Фуџицу Сименс LAPTOP E8420 Процесор: Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz 3MB 1065MHz RAM: 4GB DDR3-1066 Хард диск: HDD SATA 320 GB Монитор: 15.4" (1680x1050) DVD Super Multi Intel High Definition Audio and Microphone integrated Без камера Без оперативен систем	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид, а за потребите на Средното општинско стручно училиште „Св.Кирил и Методиј“ Охрид.

Член 3

Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9890/3
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3316.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
1	Лаптоп компјутер – марка Асус X52J	Асус X5J Монитор: LCD 15.6" HD LED (1366x768) Процесор: Intel Core i5 480M (2.66 GHz) Turbo Boost up to 2.93 GHz Меморија: 4GB DDR3 1066MHz Хард диск: 320GB 5400rpm DWD DVD SuperMulti Графичка карта: VGA ATI Radeon HD6370 1GB DDR3 Вграден звучник и камера Без оперативен систем	7
2	Лаптоп компјутер – марка Фуџицу Сименс E8420	Фуџицу Сименс LAPTOP E8420 Процесор: Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz 3MB 1065MHz RAM: 4GB DDR3-1066 Хард диск: HDD SATA 320 GB Монитор: 15.4" (1680x1050) DVD Super Multi Intel High Definition Audio and Microphone integrated Без камера Без оперативен систем	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид, а за потребите на Општинско средно училиште „Св.Климент Охридски“ Охрид.

Член 3

Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9890/4
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3317.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
1	Лаптоп компјутер – марка Acyc X52J	Acyc X51J Монитор: LCD 15.6" HD LED (1366x768) Процесор: Intel Core i5 480M (2.66 GHz 3Mb) Turbo Boost up to 2.93 GHz Меморија: 4GB DDR3 1066MHz Хард диск: 320GB 5400rpm DWD DVD SuperMulti Графичка карта: VGA ATI Radeon HD6370 IGB DDR3 Вграден звучник и камера Без оперативен систем	7
2	Лаптоп компјутер – марка Фуџицу Сименс E8420	Фуџицу Сименс LAPTOP E8420 Процесор: Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz 3MB 1065MHz RAM: 4GB DDR3-1066 Хард диск: HDD SATA 320 GB Монитор: 15.4" (1680x1050) DVD Super Multi Intel High Definition Audio and Microphone integrated Без камера Без оперативен систем	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид, а за потребите на Општински електро-машински училишен центар „Св.Наум Охридски“ Охрид.

Член 3

Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9890/5
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3318.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
1	Лаптоп компјутер – марка Acyc X52J	Acyc X51J Монитор: LCD 15.6" HD LED (1366x768) Процесор: Intel Core i5 480M (2.66 GHz 3Mb) Turbo Boost up to 2.93 GHz Меморија: 4GB DDR3 1066MHz Хард диск: 320GB 5400rpm DWD DVD SuperMulti Графичка карта: VGA ATI Radeon HD6370 IGB DDR3 Вграден звучник и камера Без оперативен систем	7
2	Лаптоп компјутер – марка Фуџицу Сименс E8420	Фуџицу Сименс LAPTOP E8420 Процесор: Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz 3MB 1065MHz RAM: 4GB DDR3-1066 Хард диск: HDD SATA 320 GB Монитор: 15.4" (1680x1050) DVD Super Multi Intel High Definition Audio and Microphone integrated Без камера Без оперативен систем	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, а за потребите на Општинско средно техничко училиште „Гостивар“ Гостивар.

Член 3

Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9890/6
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3319.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
1	Лаптоп компјутер – марка Асус X52J	Асус X52J Монитор: LCD 15.6" HD LED (1366x768) Процесор: Intel Core i5 480M (2.66 GHz/3Mb) Turbo Boost up to 2.93 GHz Меморија: 4GB DDR3 1066MHz Хард диск: 320GB 5400rpm DWD DVD SuperMulti Графичка карта: VGA ATI Radeon HD6370 IGB DDR3 Вграден звучник и камера Без оперативен систем	7
2	Лаптоп компјутер – марка Фуџиу Сименс E8420	Фуџиу Сименс LAPTOP E8420 Процесор: Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz 3MB 1065MHz RAM: 4GB DDR3-1066 Хард диск: HDD SATA 320 GB Монитор: 15.4" (1680x1050) DVD Super Multi Intel High Definition Audio and Microphone integrated Без камера Без оперативен систем	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Аеродром, а за потребите на Општинско основно училиште „Блаже Конески“ Аеродром.

Член 3

Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид, склучува договор со градоначалникот на Општина Аеродром, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9890/7
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3320.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) и член 1 и член 3 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2016 и 164/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.97/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР**

1. За членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на предлог на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, се назначуваат:

- Наташа Бошкова за областа „Заштита на маргинализираните лица“ од Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини Скопје и

- Снежана Трпевска за областа „Медиуми и информатичко општество“ од Здружението на новинарите на Македонија Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 – 2185/2
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3321.

Врз основа на член 100 и член 102 став 2 точка 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА**

1. Слободанка Колевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга, се именува Мартин Џутески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20-5365/3
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3322.

Врз основа на член 108 став 11 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 53/2016, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА НА ЛЕК**

1. Маја Аргировска се разрешува од должноста член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек претставник од Министерството за финансии.

2. За член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек се именува Аница Иваноска Стрезовски, претставник од Министерството за финансии.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-5587/2
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3323.

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2013, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 245/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/2019, 275/2019 и 31/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, се именува Марјан Кицев, претставник од репрезентативниот синдикат член на Економско социјалниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 – 8101/2
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3324.

Врз основа на член 93 став 1 алинеја 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016, 119/2016, 21/2018, 113/2018 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 124/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија се разрешува Билјана Јовановска, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9898/2
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3325.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седница-та одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија, се разрешува Осман Шукриу, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9899/2 Претседател на Владата
22 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3326.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015, 53/2016, 83/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

1. Од должноста заменик директор на Државниот завод за индустриска сопственост се разрешува Горан Герасимовски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9900/2 Претседател на Владата
22 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3327.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015, 53/2016, 83/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

1. Од должноста директор на Државниот завод за индустриска сопственост се разрешува Сафет Емрули, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9902/2 Претседател на Владата
22 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3328.

Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ**

1. Од должноста директор на Фондот за осигурување на депозити се разрешува Борче Хациев, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9933/2 Претседател на Владата
26 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3329.

Врз основа на член 44 став 5 алинеа 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ**

1. Од должноста вршител на должноста директор на Бирото за јавни набавки, се разрешува Армир Садики, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9962/2
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3330.

Врз основа на член 59 став 1 алинеја 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, се разрешува Орхан Рамадани, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9969/2
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3331.

Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016, 119/2016, 21/2018, 113/2018 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 124/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија се именува Абдуш Демири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9998/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3332.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија, се именуваат:

- Ветон Мурати
- Владо Недановски
- Никола Рилак
- Зоран Саздовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9999/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3333.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015, 53/2016, 83/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

1. Горан Герасимовски се именува за вршител на должноста директор на Државниот завод за индустриска сопственост.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10000/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3334.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, се разрешува Арбен Вилја.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10001/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3335.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, се именува Дејан Павлески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10002/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3336.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија, се именува Измит Нура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10003/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3337.

Врз основа на член 194-а од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016 и 99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. Од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се разрешува Фејзула Спахија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10004/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3338.

Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 12 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**

1. Од должноста член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се разрешува Александар Стефановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20- 10005/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3339.

Врз основа на член 194-а од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016 и 99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. Ана Петровска се именува за вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10006/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3340.

Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 12 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се именуваат:

- Моника Јованова за период од три години
- Пиштар Љутфиу за период од три години
- Калина Лечевска за период од три години
- Бранко Ничота за период од три години
- Димитрија Ангелковски за период од две години
- Синиша Вељаноски за период од две години
- Дритон Зибири за период од две години.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10007/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3341.

Врз основа на член 11 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015, 39/2016 и 164/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ**

1. Од должноста заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се разрешува Авдуљ-Селам Селами.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10008/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3342.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ**

1. Од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, се разрешува Славица Тодорова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10009/1 Претседател на Владата
22 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3343.

Врз основа на член 10 став 5 алинеа 3 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. Од должноста заменик-директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се разрешува Ремзи Абдулахи.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 -10010/1 Претседател на Владата
22 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3344.

Врз основа на член 241 став 3 од Закон за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

1. Анте Поповски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10011/1 Претседател на Владата
22 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3345.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ**

1. За директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, се именува Милутин Станчиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10012/1 Претседател на Владата
22 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3346.

Врз основа на член 241 од Закон за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

1. Калтрина Бекири се именува за вршител на должноста директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10013/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3347.

Врз основа на член 10 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. За вршител на должноста заменик-директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Авдул Селам Селами.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 -10014/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3348.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ
И СПОРТ**

1. Од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт, се разрешува Измит Нура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 -10015/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3349.

Врз основа на член 11 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015, 39/2016 и 164/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД-
ДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ**

1. За вршител на должноста заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се именува Ремзи Абдулахи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10016/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3350.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт, се именува Авни Рустеми.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 -10017/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3351.

Врз основа на член 161-а од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016 и 99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. Од должноста директор на Управата за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање се разрешува Џезми Салиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10018/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3352.

Врз основа на член 161-а од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016 и 99/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. Хисен Џемаили се именува за вршител на должноста директор на Управата за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10019/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3353.

Врз основа на член 3-а став 2 од Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015, 147/2015 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД**

1. Од должноста директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика се разрешува Аљајдин Хавзиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10020/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3354.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА**

1. Блажена Пејовска се именува за член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни па-тишта.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10021/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3355.

Врз основа на член 3-а од Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015, 147/2015 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ ДИ-
РЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД**

1. За вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика се именува Јованка Тренчевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10022/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3356.

Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 64/2018, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/2019, 84/2020 и 248/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ
„КРСТЕ П. МИСИРКОВ“– КАВАДАРЦИ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци се разрешуваат:

- Ангелчо Петков и

- Косте Бојков.

2. За членови на Управниот одбор- претставници на основачот на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци, се именуваат:

- Ефремчо Николов

- Душанка Трајковска и

- Павле Лукоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10023/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3357.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за иновационската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. За претседател на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се именува Моника Јованова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10027/2
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3358.

Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ**

1. Амир Шабани се именува за в.д. директор на Фондот за осигурување на депозити.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 – 10052/1
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3359.

Врз основа на член 44 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА
ЈАВНИ НАБАВКИ**

1. Борче Хациев се именува за директор на Бирото за јавни набавки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20-10055/1
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3360.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Фатон Ахмети се именува за вршител на должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, до именување на директор по распишан конкурс, но не подолго од шест месеца.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20-10057/1
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3361.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за Финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014, 43/2014, 33/2015, 27/2016, 83/2018 и 198/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА**

1. За вршител на должноста заменик на директорот на Управата за Финансиска полиција, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Бесир Деари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20-10058/1
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3362.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015, 53/2016, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ**

1. Блерим Идризи се именува за вршител на должноста заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-10060/1
26 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3363.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 203 став (4) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ВТОРОСТЕПЕНА ВОЕНОЛЕКАРСКА
КОМИСИЈА**

1. Во Решението за формирање на Второстепена военолекарска комисија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 33/20), во точка 3 потточката 8. се менува и гласи:

„8. Лаурета Шеху – заменик – член,”.

Потточката 12. се менува и гласи:

„12. Кадри Хаџихамза – заменик – член,”.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10070/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3364.

Врз основа на член 10 став 5 алинеја 3 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. Од должноста вршител на должноста директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се разрешува Фарук Омери.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10104/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3365.

Врз основа на член 10 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. За вршител на должноста директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Сања Лукаревска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10105/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3366.

Врз основа на член 128-б од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/2019 и 18/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ**

1. Фатмир Арифи се именува за вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-10106/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3367.

Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ**

1. Од должноста претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се разрешуваат:

- а) од претседател:
 - Емилија Вељановска од Министерство за финансии
- б) од секретар:
 - Елена Кузманова од Министерство за финансии
- в) од членови:
 - Бошко Стојаноски од Државен инспекторат за земјоделство,
 - Стевче Ѓурчевски од Државен комунален инспекторат,
 - Љупчо Наумовски од Дирекција за заштита и спасување,

- Насер Мемети од Центар за управување со кризи,
- Коста Лазароски од Управа за хидрометеоролошки работи,
- Цвета Спасеска од Министерство за одбрана,
- Рахим Амдиу од Министерство за економија,
- Бобан Илиевски од Државен завод за статистика,
- д-р Голубка Нечевска-Цветановска од Институт за земјоделско инжинерство и инжинерска сеизмологија,
- Снежана Мешкова од Министерството за транспорт и врски,
- Александар Петковски од Министерството за животна средина и просторно планирање,
- Александар Мусалевски од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Билент Мустафоски од Министерство за финансии,
- Игор Василевски од Друштво за осигурување СА-ВА осигурување АД Скопје,
- Тоде Митковски од Друштво за осигурување Еуролинк.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 10107/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3368.

Врз основа на член 75 став (4) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/19), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОСЕБНИ УСЛУГИ КОИ СЕ
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
НА УСЛУГИ ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА
И БЕЗБЕДНОСТА (*)****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавна набавка на услуги во областа на одбраната и безбедноста.

Член 2

Видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавна набавка на услуги во областа на одбраната и безбедноста се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-7398/1
19 октомври 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
Dr. Fatmir Besimi, d.v.

* Со овој правилник се врши усогласување со Анекс II од ДИРЕКТИВАТА 2009/81/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 31 јули 2009 година за координирање на постапките за доделување на договори за одредени работи, договори за набавки и договори за услуги од договорните органи или лица во областа на одбраната и безбедноста и за изменување на Директивите 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ (CELEX бр.32009L0081).

ПРИЛОГ

Опис	ЗПЈН шифра
Хотелски и ресторански услуги	Од 55100000-1 до 55524000-9 и од 98340000-8 до 98341100-6
Помошни и дополнителни услуги на транспорт	Од 63000000-9 до 63734000-3 (освен 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), од 63727000-1 до 63727200-3 и 98361000-1
Правни услуги	Од 79100000-5 до 79140000-7
Услуги за посредување при вработување и ангажирање на лица [1]	Од 79600000-0 до 79635000-4 (освен 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) и од 98500000-8 до 98514000-9
Здравствени и социјални услуги	79611000-0 и од 85000000-9 до 85323000-9 (освен 85321000-5, 85322000-2)
Други услуги	-

[1] Освен договори за вработување.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****3369.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Германија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 234/20 и 245/20), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 2320/3
22 октомври 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

1. Во регионот Oder-Spree, следните општини:

- општина Grunow-Dammendorf,
- општина Mixdorf,
- општина Siehdichum,
- општина Schlaubetal,
- општина Neuzelle,
- општина Neißemünde,
- општина Lawitz,
- општина Eisenhüttenstadt,
- општина Vogelsang,
- општина Zeltendorf,
- општина Wiesenau и

- општина Friedland со дистриктите Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz и Oelsen.

2. Во регионот Dahme-Spreewald, следните општини:

- општина Jamlitz и
- општина Lieberose со дистриктите Goschen, Blasdorf, Lieberose и Trebitz.

3. Во регионот Spree-Neiße, следните општини:

- општина Turow-Preilack со дистриктот Preilack,
- општина Tauer,
- општина Schenkendöbern,
- општина Guben,
- Gemeinde Jänschwalde со дистриктите Jänschwalde и Drewitz и
- општина Peitz.

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****3370.**

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл. 9 ст. 1 алинеа 3 чл. 10 ст. 1, чл. 44 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РСМ“ бр. 150/07, 100/11 и 42/20), на одржаната седма седница на ден 21.10.2020 година ја донесе следната

ОДЛУКА**I**

На Диана Сулејмани – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, по сопствено барање.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престануваат заклучно со 21.10.2020 година.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 21.10.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР Бр. 13/20
21 октомври 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020257

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 257

29 октомври 2020 година

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

	Стр.
8. Закон за ратификација на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка и на дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка.....	2

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

8.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПОВЕЛБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И НА ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ПОВЕЛБАТА НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА**

Се прогласува Законот за ратификација на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка и на дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2020 година.

Бр. 08-3763/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПОВЕЛБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СО-
РАБОТКА И НА ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ПОВЕЛБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА
ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА**

Член 1

Се ратификува Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка, потпишана во Јалта на 5 јуни 1998 година и дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка, усвоено на состанокот на Советот на министри за надворешни работи на државните членки на Организацијата, одржан во Истанбул на 25 јуни 2004 година.

Член 2

Текстот на Повелбата и на дополнувањето на Повелбата од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик, гласи:

**CHARTER OF THE ORGANIZATION OF THE BLACK SEA
ECONOMIC COOPERATION¹**

The Founding Members of the Black Sea Economic Cooperation - the Republic of Albania, the Republic of Armenia, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Bulgaria, Georgia, the Hellenic Republic, the Republic of Moldova, Romania, the Russian Federation, the Republic of Turkey, and Ukraine,

HAVING signed on 25 June 1992 in Istanbul the "Summit Declaration on Black Sea Economic Cooperation",

CONFIRMING their adherence to the principles and objectives of cooperation stated therein as well as in the "Bosphorus Statement" of 25 June 1992, the "Bucharest Statement of the High Level Meeting of the BSEC Participating States" of 30 June 1995, and the "Moscow Declaration of the Heads of State or Government of the Participating States of the BSEC" of 25 October 1996,

REAFFIRMING their adherence to the principles of the United Nations Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a New Europe as well as the generally recognized principles and rules of international law,

DETERMINED to promote a lasting and closer cooperation among the states of the BSEC Region,

CONSCIOUS of the growing role and importance of regional initiatives in promoting progress and shaping contemporary international life,

REITERATING their determination to achieve through joint efforts the constant improvement of the well-being of their peoples,

AWARE of the potential of the Founding Members and the opportunities for enhancing the mutually advantageous economic cooperation,

SHARING the common vision of their regional cooperation as a part of the integration process in Europe, based on human rights and fundamental

¹ The Charter entered into force on 1 May 1999.

freedoms, prosperity through economic liberty, social justice, and equal security and stability which is open for interaction with other countries, regional initiatives and international organizations and financial institutions,

RESOLVED to develop economic cooperation as a contribution to the achievement of a higher degree of integration of the Founding Members into the world economy,

EXPRESSING the desire of their countries and peoples for constructive and fruitful collaboration in wide ranging fields of economic activity with the aim of turning the BSEC Region into one of peace, stability and prosperity,

RECOGNIZING that the progress of the Black Sea Economic Cooperation since its inception increased the need to consolidate the international legal personality of the Black Sea Economic Cooperation,

DETERMINED to transform the Black Sea Economic Cooperation into a regional economic organization,

HAVE AGREED as follows:

CHAPTER I **GENERAL PROVISIONS**

Article 1 **Establishment of the Organization**

The Founding Members establish the **Organization of the Black Sea Economic Cooperation**, as a regional economic organization, hereinafter referred to as the BSEC.

Article 2 **Definitions**

For the purpose of the present Charter:

- a) "**Organization**" means the Organization of the Black Sea Economic Cooperation, which may also be referred to as "BSEC".
- b) "**Founding Members**" are the States which signed the "Summit Declaration on Black Sea Economic Cooperation" on 25 June 1992 in Istanbul.

- c) “Observer” means States or International Organizations which are granted Observer status by the BSEC.
- d) “International Organizations” means those organizations which are intergovernmental or non-governmental.
- e) “BSEC Region” means the territories of the Member States.
- f) “Subsidiary Organs” means any Working Group, Group of Experts, Task Force, Committee or service established by the Council of the Ministers of Foreign Affairs or under its authority.
- g) “Secretary General” means the Secretary General of the BSEC Permanent International Secretariat.
- h) “Chairman-in-Office” means the Minister of Foreign Affairs of the Member State which assumes the Sessional Chairmanship of the BSEC or any other Minister designated for this purpose by the Government of State in question.
- i) “Troika” means the System which consists of the Chairman-in-Office, the previous and the next Chairmen of the BSEC or their representatives.
- j) “Rules of Procedure” means the Rules of Procedure of the BSEC.

CHAPTER II **PRINCIPLES AND AREAS OF COOPERATION**

Article 3 **Principles and Objectives**

The following principles and objectives shall be promoted through the BSEC activities at various levels:

- a) to act in a spirit of friendship and good neighborliness and enhance mutual respect and confidence, dialogue and cooperation among the Member States;
- b) to further develop and diversify bilateral and multilateral cooperation on the basis of the principles and rules of international law;

c) to act for improving the business environment and promoting individual and collective initiative of the enterprises and companies directly involved in the process of economic cooperation;

d) to develop economic collaboration in a manner not contravening the inter-national obligations of the Member States including those deriving from their membership to international organizations or institutions of an integrative or other nature and not preventing the promotion of their relations with third parties;

e) to take into account the specific economic conditions and interests of the Member States involved;

f) to further encourage the participation in the BSEC process of economic cooperation of other interested states, international economic and financial institutions as well as enterprises and companies.

Article 4

Areas of cooperation

In accordance with the agreed principles and with the aim of utilizing more effectively their human, natural and other resources for attaining a sustained growth of their national economies and the social well-being of their peoples, the Member States shall cooperate in the following areas: trade and economic development; banking and finance; communications; energy; transport; agriculture and agro-industry; health care and pharmaceuticals; environmental protection; tourism; science and technology; exchange of statistical data and economic information; collaboration between customs and other border authorities; human contacts; combating organized crime, illicit trafficking of drugs, weapons and radioactive materials, all acts of terrorism and illegal migration, or in any other related area, following a decision of the Council.

CHAPTER III

PARTICIPATION

Article 5

Membership

Members of the BSEC are the States which are Parties to this Charter.

Article 6
Admission

The BSEC is open to any State which desires to become a Member and is deemed to be able and willing to fulfill the principles and objectives of the BSEC as set forth in the present Charter.

Applications for new membership shall be submitted to the Council of Ministers of Foreign Affairs, hereinafter referred to as the Council, for consideration and approval according to the Rules of Procedure.

Article 7
Withdrawal

Any Member State may withdraw from the BSEC by formally notifying the Secretary General of the BSEC Permanent International Secretariat of its decision thereof.

Withdrawal shall become effective on the date specified in the notification. As far as the financial obligations are concerned, such withdrawal shall take effect at the end of the financial year in which it is notified.

Article 8
Observer Status

Observer status in the BSEC shall be open, upon request, to any State or international organization which expresses its readiness to make practical and valuable contribution to the work of the BSEC.

Observer status may be granted, suspended or terminated by the Council in accordance with the Rules of Procedure.

Article 9
Relations with Third Parties

The BSEC shall promote a relationship with third parties (states, international organizations and institutions) interested to cooperate on various matters of mutual concern through:

a) dialogue partnership, within a frame of periodic exchanges and consultations;

b) sectoral dialogue partnership; possibility of attending meetings on specific subjects;

c) invitation of guests; possibility of attending sessions of the BSEC upon the invitation of the Chairman-in-office and with the consent of all the Member States.

Dialogue partnership and sectoral dialogue partnership may be granted following the resolution of the Council.

CHAPTER IV **SUMMIT MEETINGS**

Article 10

The Heads of State or Government of the Member States may meet, when the need arises.

CHAPTER V **PRINCIPAL AND SUBSIDIARY ORGANS**

Article 11

Council of Ministers of Foreign Affairs

The Council is the principal regular decision making organ of the BSEC.

The Council, in the framework of the BSEC objectives, shall:

- a) decide on all issues pertaining to the functioning of the BSEC;
- b) consider all matters submitted by the Subsidiary Organs and to take accordingly appropriate decisions;
- c) take the decisions on membership and observer status;
- d) adopt and modify the Rules of Procedure;
- e) establish Subsidiary Organs within the BSEC, to assign tasks to them, to define, modify or terminate their mandates;
- f) consider any other related matters it may deem appropriate.

Article 12
Subsidiary Organs

The Council may establish Subsidiary Organs.

The Subsidiary Organs shall carry out their mandate defined by the Council, draw up joint projects as well as pursuing the implementation of such projects/activities in their respective areas.

The Subsidiary Organs shall submit to the Council reports on the progress of their activities, as well as relevant recommendations.

Article 13
Chairman-in-office

The Chairman-in-office shall coordinate all activities carried out within the framework of the BSEC and ensure the proper conduct of the BSEC proceedings as well as the implementation of the Resolutions and Decisions adopted.

The Chairmanship shall rotate every six months according to the English alphabetical order.

Should the Chairmanship be waived by a Member State, it will be assumed by the next Member State in line.

Article 14
Troika System

Upon request of the Chairman-in-office, the Troika convenes at the appropriate level in order to exchange views on current and prospective activities of the BSEC and on its relations with other international organizations and institutions.

Article 15
Committee of Senior Officials

The Committee of Senior Officials, representing the Ministers of Foreign Affairs of the Member States and acting on their behalf, is entrusted with the following competencies:

a) reviews activities of the Subsidiary Organs, evaluates the implementation of decisions and recommendations of the Council and elaborates recommendations and proposals to be presented to the Council;

b) considers issues related to coordination and cooperation with BSEC related bodies, informs the Council about these issues and works out, if necessary, pertinent recommendations and proposals;

c) studies organizational aspects of the BSEC activities, participates in the elaboration of

preliminary calendar of events, takes decisions on relevant matters except the issues under the competence of the Council and the Chairman-in-office;

d) submits to the Council for approval the annual budget of the BSEC;

e) nominates experts to a specialized sub-group for carrying out the budget auditing.

Article 16

Permanent International Secretariat

The Secretarial services of the BSEC shall be carried out by the Permanent International Secretariat, called hereinafter PERMIS, established for this purpose.

The PERMIS of the BSEC is located in Istanbul, Republic of Turkey.

The PERMIS will function under the authority of the Chairman-in-office of the BSEC. That authority shall be executed by the Secretary General.

The staff of the PERMIS shall perform their duties as international officials with due regard to the principles and objectives of the BSEC. Their conduct shall always conform to the principles of integrity and impartiality required for their work.

In the performance of their duties the staff of the PERMIS shall not seek or receive instructions from any government or from any authority external to the BSEC. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officers responsible only to the Organization.

CHAPTER VI
QUORUM AND DECISION- MAKING**Article 17**
Quorum

Quorum for the Council shall be 2/3 majority of the Member States.

Article 18
Decision-making

The decision-making mechanism is set forth in the Rules of Procedure. The Council shall endeavor to achieve consensus on all issues. On some issues, as defined in the Rules of Procedure, consensus is mandatory.

CHAPTER VII
BSEC RELATED BODIES**Article 19**
General Terms

The BSEC related bodies that have their own budgets shall perform their functions in accordance with their basic instruments and with due respect to the principles of the BSEC set forth in the "Summit Declaration on Black Sea Economic Cooperation" of 25 June 1992 and in this Charter.

Article 20
Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation

The Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, called hereinafter PABSEC, representing national Parliaments of the Member States, provides consistent support to the Black Sea cooperation process on a consultative basis.

The BSEC will closely cooperate with the PABSEC in promoting the BSEC objectives.

The BSEC-PABSEC relations shall be based on the principles of the "Summit Declaration on Black Sea Economic Cooperation" of 25 June 1992 signed in Istanbul, the subsequent Summit Meetings' decisions, as well as the "Declaration on the Establishment of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation", adopted on 26 February 1993 in Istanbul.

Article 21
BSEC Business Council

The BSEC Business Council, an international non-governmental organization, consists of representatives of the business communities of the BSEC Member States. The Reports of the Business Council may be submitted to the Council for information and, if necessary, appropriate action.

Article 22
Black Sea Trade and Development Bank

The Member States, by the "Agreement Establishing the Black Sea Trade and Development Bank" (BSTDB) done in Tbilisi on 30 June 1994, set up the BSTDB.

The purpose of the Bank shall be to effectively contribute to the transition process of the Member States towards the economic prosperity of the people of the region and to finance and promote regional projects and provide other banking services to projects of the public and private sectors in the Member States and trade activities among the Member States in conformity with the provisions of the Agreement Establishing the BSTDB.

Article 23
Academic cooperation

The BSEC will promote the cooperation among academic communities, scholars and scientists of the Member States, with the aim to promote the principles and objectives of the BSEC within their competence.

Article 24
BSEC affiliated centers

The BSEC affiliated centers are established upon approval of the Council to serve all the interested Member States on specific areas of cooperation. The respective centers should work in close relationship with the relevant Subsidiary Organs of the BSEC, in accordance with their specific areas of activity. The results of the centers' activities are of consultative nature.

New Article 24²
International Center for Black Sea Studies

The International Center for Black Sea Studies (ICBSS) is an organization of international character acting as the think-tank of the Organization of the BSEC and governed by a Board of Directors, whose members are nationals of the BSEC Member States.

The main goals of the ICBSS are to study practical ways of widening and deepening regional cooperation among the Member States of the BSEC as well as the BSEC-EU relationship and to promote the application of the achievements of science and technology to concrete fields of multilateral cooperation, based on the principles of the present Charter and the priorities set by the Council of Ministers of Foreign Affairs.”

CHAPTER VIII
FINANCIAL PROVISIONS

Article 25
Budget of the Organization

The Budget of the BSEC is composed of the financial contributions from the Member States determined according to relevant resolutions of the Council. The budget shall be authorized and audited on an annual basis. The financial year shall run from 1 January to 31 December. Failure of fulfillment of financial obligations shall be submitted to the Council for consideration.

Article 26
Voluntary contributions to the Organization

Special funds may be created upon the resolutions of the Council. To this purpose, contributions on voluntary basis from the BSEC Member States, group of States, Observers, third parties-donors shall be welcomed, provided that the conditions attached to such voluntary contributions are consistent with the principles and objectives of the BSEC. Each special

² *The Special Council (Istanbul, 25 June 2004) decided to “insert new article 24”. The said Article is not yet in force. Pursuant to article 30, para 3 of the Charter, the new article 24 “shall enter into force according to the procedure set forth in Article 33”.*

fund shall be governed by specific rules and regulations adopted for such fund by the Council.

CHAPTER IX **LEGAL PROVISIONS**

Article 27 **Legal capacity**

The BSEC shall possess juridical personality. It shall have the capacity:

- a) to contract;
- b) to acquire and dispose of movable and immovable property;
- c) to initiate legal proceedings.

Article 28 **Privileges and Immunities**

The BSEC, its Officials and the Representatives of Member States shall enjoy in the territories of Member States the privileges and immunities defined in the "Convention on Privileges and Immunities of the United Nations", adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946, which are necessary for the independent exercise of their functions in accordance with the principles and objectives of the BSEC. Officials of the PERMIS and the Representatives of Member States who are nationals of, or permanent residents in the Host country shall enjoy only immunity from jurisdiction and inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions. The Members shall conclude an Additional Protocol regarding the privileges and immunities of the BSEC and the PERMIS staff.

Article 29 **Settlement of disagreements**

In case of a disagreement between two or more Member States concerning the interpretation or application of this Charter, the Parties concerned shall consult and, if necessary, they shall submit the disagreement to the Council for consideration and appropriate actions.

Article 30
Amendments

Any Member State may propose an amendment to this Charter.

The text of any proposed amendment shall be circulated to the Member States through the PERMIS and submitted to the Council for consideration and approval.

Amendments to this Charter, approved pursuant to paragraph 2 above, shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Member States and shall enter into force according to the procedure set forth in Article 33.

CHAPTER X
FINAL PROVISIONS**Article 31**
Signature, ratification, acceptance, approval, accession.

The present Charter shall be open for signature by all Founding Members of the BSEC.

This Charter is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory Founding Members of the BSEC.

This Charter shall be open for accession by any non-signatory state in accordance with the provisions of this Charter.

Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depository.

Article 32
Reservations

No reservations may be made to this Charter.

Article 33
Entry into force

This Charter shall enter into force on the first day of the month following the date when nine Founding Members have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval.

For each State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Charter after the date of its entry into force, as provided in paragraph 1, this Charter shall enter into force on the date of the deposit by that State of its respective instruments.

Article 34
Depository

The PERMIS shall be the depository of this Charter.

The original of this Charter in a single copy in the English language shall be deposited with the PERMIS, as Depository.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Charter.

Done at Yalta this fifth day of June one thousand nine hundred ninety eight.

ПОВЕЛБА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА¹

Основачките членки на Црноморската економска соработка – Република Албанија, Република Ерменија, Република Азербејџан, Република Бугарија, Грузија, Република Грција, Република Молдавија, Романија, Руската Федерација, Република Турција и Украина,

ОТКОГА ја потпишаа на 25 јуни 1992 година во Истанбул „Декларацијата на самитот на црноморската економска соработка“,

ПОТВРДУВАЈКИ го нивното придржување кон начелата и целите на соработката наведени во истата, како и во „Босфорската изјава“ од 25 јуни 1992 година, „Букурешката изјава на состанокот на високо ниво на државите учеснички во БСЕЦ“ од 30 јуни 1995 година и „Московската декларација на шефовите на држави или влади на државите учеснички во Црноморската Економска соработка“ од 25 октомври 1996 година,

НАГЛАСУВАЈКИ го нивното придржување кон начелата на Повелбата на Обединетите нации, Хелсиншкиот завршен документ, Париската повелба за нова Европа, како и општо прифатените начела и правила на меѓународното право,

РЕШЕНИ да унапредат трајна и поблиска соработка меѓу државите во регионот на Црноморската економска соработка,

СВЕСНИ за сè поголемите улога и важност на регионалните иницијативи во унапредувањето на напредокот и обликувањето на современиот меѓународен живот,

ПОВТОРУВАЈКИ ја нивната решителност со заеднички напори да постигнат постојано подобрување на благосостојбата на нивните народи,

СВЕСНИ за потенцијалот на основачките членки и можностите за зајакнување на заемно корисната економска соработка,

ДЕЛЕЈКИ ја заедничката визија за нивна регионална соработка како дел од интеграцискиот процес во Европа, заснована на човекови права и основни слободи, просперитет преку економска слобода, социјална правда и еднакви безбедност и стабилност, а која е отворена за интеракција со други земји, регионални иницијативи и меѓународни организации и финансиски институции,

¹Повелбата стапи во сила на 1 мај 1999 година.

РЕШЕНИ да развиваат економска соработка како придонес кон постигнувањето повисок степен на интегрирање на основачките членки во светската економија,

ИЗРАЗУВАЈКИ ја желбата на нивните земји и народи за конструктивна и плодна соработка во разновидни полиња на економска дејност со цел да го претворат регионот на БСЕЦ во регион на мир, стабилност и просперитет,

ПРИЗНАВАЈКИ дека напредокот на Црноморската економска соработка од нејзиното воспоставување ја зголеми потребата да се консолидира меѓународниот правен субјективитет на Црноморската економска соработка,

РЕШЕНИ да ја преобразуваат Црноморската економска соработка во регионална економска организација,

СЕ ДОГОВОРИЈА за следново:

ПОГЛАВЈЕ 1 ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1 Основање на Организацијата

Основачките членки ја основаат Организацијата за црноморска економска соработка, како регионална економска организација, понатаму во текстот ословувана како БСЕЦ.

Член 2 Дефиниции

За целите на оваа Повелба:

- а) „Организација“ значи Организацијата за црноморска економска соработка, која може да се ословува и како „БСЕЦ“.
- б) „Основачки членки“ се државите што ја потпишаа „Самитската декларација за црноморска економска соработка“ на 25 јуни 1992 година во Истанбул,
- в) „Набљудувач“ значи држави или меѓународни организации на кои БСЕЦ им доделила статус на набљудувач.

- г) „Меѓународни организации“ значи организации кои се меѓувладини или невладини.
- д) „Регионот на БСЕЦ“ значи териториите на државите-членки.
- ѓ) „Помошни органи“ значи секоја работна група, група експертска, работно тело, комитет или служба основана од Советот на министри за надворешни работи или под негова надлежност.
- е) „Генерален секретар“ значи генералниот секретар на Постојаниот меѓународен секретаријат на Црноморската економска соработка -БСЕЦ.
- ж) „Претседавач“ значи министерот за надворешни работи на државата-членка што го презема сесиското претседавање со Црноморската економска соработка или секој друг министер назначен за оваа цел од владата на предметната држава.
- з) „Тројка“ значи системот што се состои од претседавачот, претходниот и следниот претседавач на Црноморската економска соработка или нивните претставници.
- с) „Деловник“ значи Деловникот на БСЕЦ.

ПОГЛАВЈЕ 2

НАЧЕЛА И ОБЛАСТИ ЗА СОРАБОТКА

Член 3

Начела и цели

Преку активностите на БСЕЦ на разни нивоа се унапредуваат следниве начела и цели:

- а) да се дејствува во дух на пријателство и добрососедство и да се зајакнуваат меѓусебните почит и доверба, дијалог и соработка меѓу државите-членки;
- б) дополнително да се развива и збогатува билатералната и мултилатералната соработка врз основа на начелата и правилата на меѓународното право;
- в) да се дејствува за подобрување на деловното опкружување и промовирање на индивидуална и колективна иницијатива напредпријатијата и компаниите директно вклучени во процесот на економска соработка;

г) да се развива економска соработка на начин што не е во спротивност со меѓународните обврски на земјите-членки, вклучувајќи ги и оние што произлегуваат од нивното членство во меѓународни организации или институции од интегративна или друга природа и да не се спречува унапредување на нивните односи со трети страни;

д) да се земат предвид специфичните економски услови и интереси на вклучените земји-членки;

ѓ) натамошно охрабрување на учеството во БСЕЦ процесот на економска соработка на други заинтересирани држави, меѓународни економски и финансиски институции, како и претпријатија и компании.

Член 4

Области на соработка

Во согласност со договорените принципи и со цел поефикасно искористување на нивните човечки, природни и други ресурси за постигнување одржлив раст на нивните национални економии и социјалната благосостојба на нивните народи, земјите-членки соработуваат во следниве области: трговија и економски развој; банкарство и финансии; комуникации; енергија; транспорт; земјоделство и агроиндустрија; здравствена заштита и фармацевтска медицина; заштита на животната средина; туризам; наука и технологија; размена на статистички податоци и економски информации; соработка помеѓу царините и другите погранични органи; човечки контакти; борба против организираниот криминал, недозволена трговија со дрога, оружје и радиоактивни материјали, сите акти на тероризам и илегална миграција или во која било друга поврзана област, по одлука на Советот.

ПОГЛАВЈЕ 3

УЧЕСТВО

Член 5

Членство

Членки на БСЕЦ се државите што се страни во оваа Повелба.

Член 6

Прием

БСЕЦ е отворена за секоја држава што сака да стане членка и се смета дека е способна и подготвена да ги исполни принципите и целите на БСЕЦ утврдени во оваа Повелба.

Апликациите за ново членство се доставуваат до Советот на министри за надворешни работи, во натамошниот текст „Совет“, за разгледување и одобрување според Деловникот.

Член 7 Истапување

Секоја земја-членка може да истапи од БСЕЦ со официјално известување за својата одлука до генералниот секретар на Постојаниот меѓународен секретаријат на БСЕЦ.

Истапувањето стапува на сила на датумот наведен во известувањето. Што се однесува до финансиските обврски, таквото истапување стапува на сила на крајот на финансиската година во која е известно.

Член 8 Статус на набљудувач

Статусот на набљудувач во БСЕЦ е отворен, по барање, за секоја држава или меѓународна организација што изразува подготвеност да даде практичен и вреден придонес во работата на БСЕЦ.

Статусот на набљудувач може да биде одобрен, суспендиран или раскинат од Советот во согласност со Деловникот за работа.

Член 9 Односи со трети страни

БСЕЦ промовира односи со трети страни (држави, меѓународни организации и институции) заинтересирани да соработуваат за разни прашања од заеднички интерес преку:

- а) партнерство во дијалог, во рамките на периодични размени и консултации;
- б) партнерство во секторски дијалог; можност за присуство на состаноци на специфични теми;
- в) покана на гости; можност за присуство на сесии на БСЕЦ на покана на претседавачот и со согласност на сите земји-членки.

Партнерство во дијалог и партнерство во секторски дијалог може да се додели по резолуцијата на Советот.

ПОГЛАВЈЕ 4
СОСТАНОЦИ НА ВРВ

Член 10

Шефовите на држави или влади на земјите-членки можат да се состанат, кога ќе се појави потреба.

ПОГЛАВЈЕ 5
ГЛАВНИ И ПОМОШНИ ОРГАНИ

Член 11

Совет на министри за надворешни работи

Советот е главниот редовен орган за донесување одлуки на БСЕЦ.
Советот, во рамките на целите на БСЕЦ:

- а) одлучува за сите прашања што се однесуваат на функционирањето на БСЕЦ;
- б) ги разгледува сите прашања поднесени од помошните органи и донесува соодветно адекватни одлуки;
- в) донесува одлуки за членство и статус на набљудувач;
- г) усвојува и модифицира Деловник за работа;
- д) воспоставува помошни органи во рамките на БСЕЦ, им доделува задачи, ги дефинира, модифицира или ги престанува нивните мандати;
- ѓ) ги разгледува сите други поврзани работи што може да ги смета за соодветни.

Член 12

Помошни органи

Советот може да формира помошни органи.

Помошните органи го извршуваат својот мандат дефиниран од Советот, изготвуваат заеднички проекти, како и ги реализираат таквите проекти/активности во нивните области.

Помошните органи му доставуваат на Советот извештаи за напредокот на нивните активности, како и релевантни препораки.

Член 13 Претседавач

Претседавачот ги координира сите активности извршени во рамките на БСЕЦ и обезбедува правилно водење на постапките на БСЕЦ, како и спроведување на донесените резолуции и одлуки.

Претседавањето се менува на секои шест месеци според англискиот азбучен ред.

Доколку една земја-членка се откаже од претседавањето, истото го преземе следната земја-членка.

Член 14 Системот на Тројка

На барање на претседавачот, Тројката се состанува на соодветно ниво со цел да размени мислења за тековните и можните активности на БСЕЦ и за нејзините односи со други меѓународни организации и институции.

Член 15 Комитет на високи функционери

Комитетот на високи функционери, кој ги застапува министрите за надворешни работи на Државите членки и кој дејствува во нивно име, му се доверени следниве надлежности:

а) ги разгледува активностите на Помошните органи, го проценува спроведувањето на одлуките и препораките на Советот и разработува препораки и предлози кои потоа му ги претставува на Советот;

б) разгледува прашања поврзани со координацијата и соработката со телата поврзани со БСЕЦ, го информира Советот за овие прашања и доколку е потребно изготвува релевантни препораки и предлози;

в) ги проучува организациските аспекти на активностите на БСЕЦ, учествува во изработката на начелен календар на настани, донесува одлуки за релевантни прашања, освен прашањата што се во надлежност на Советот и на Претседавачот;

г) го доставува за одобрување годишниот буџет на БСЕЦ до Советот;

д) номинира експерти во специјализирана подгрупа за извршување на ревизијата на буџетот.

Член 16

Постојан меѓународен секретаријат

Улогата и должностите на Секретар на БСЕЦ ги извршува Постојаниот меѓународен секретаријат, во натамошниот текст наречен ПЕРМИС, којшто е основан со оваа намена.

ПЕРМИС на БСЕЦ се наоѓа во Истанбул, Република Турција.

ПЕРМИС ќе функционира под надлежност на Претседавачот на БСЕЦ. Таа должност ја врши Генералниот секретар.

Персоналот на ПЕРМИС ги извршува своите должности имајќи својство на меѓународни службеници и почитувајќи ги начелата и целите на БСЕЦ. Персоналот секогаш се однесува во согласност со начелата на интегритет и непристрасност кои се неопходни при работниот ангажман.

При извршувањето на неговите должности, персоналот на ПЕРМИС нема да бара или да прима наредби од ниту една влада или од кој било друг орган надвор од БСЕЦ. Членовите на персоналот се воздржуваат од секакви дејствија кои може да се одразат на нивната позиција како меѓународни службеници кои одговораат само пред Организацијата.

ПОГЛАВЈЕ 6

КВОРУМ И НАЧИН НА НОСЕЊЕ ОДЛУКИ

Член 17

Кворум

Кворум во Советот се смета присуството на 2/3 од Државите членки.

Член 18

Носење одлуки

Механизмот за носење одлуки е утврден во Деловникот за работа. Советот вложува напор да постигне консензус за сите прашања. За некои прашања, како што е утврдено во Деловникот, консензусот е задолжителен.

ПОГЛАВЈЕ 7**Тела поврзани со БСЕЦ****Член 19****Општи услови**

Телата поврзани со БСЕЦ кои имаат свои буџети ги извршуваат своите функции во согласност со нивните основни инструменти и со должно почитување на начелата на БСЕЦ утврдени во „Декларацијата на Самитот за црноморската економска соработка“ од 25 јуни 1992 година, како и во оваа Повелба.

Член 20**Парламентарно собрание на Црноморската економска соработка**

Парламентарното собрание на Црноморската економска соработка, во натамошниот текст наречено ПАБСЕЦ, претставувајќи ги националните парламенти на Државите членки, обезбедува постојана поддршка за процесот на црноморската соработка на консултативна основа.

БСЕЦ тесно ќе соработува со ПАБСЕЦ во промоцијата на целите на БСЕЦ.

Односите БСЕЦ-ПАБСЕЦ се засноваат на начелата на „Декларацијата на Самитот за црноморската економска соработка“ потпишана на 25 јуни 1992 година во Истанбул, одлуките од следните Самити, како и „Декларацијата за основање на Парламентарно собрание на црноморската економска соработка“, усвоена на 26 февруари 1993 година во Истанбул.

Член 21**Деловен совет на БСЕЦ**

Дејствувајќи во својство на меѓународна невладина организација, Деловниот совет на БСЕЦ се состои од претставници на деловните заедници на Државите членки на БСЕЦ. Извештаите на Деловниот совет може да бидат доставувани до Советот како информација и доколку е потребно во целите на преземање соодветни активности во врска со истите.

Член 22**Црноморска банка за трговија и развој**

Со „Договорот за основање на Црноморската банка за трговија и развој“ (БСТДБ) склучен во Тбилиси на 30 јуни 1994 година, Државите членки ја формираа БСТДБ.

Целта на Банката е да даде ефикасен придонес кон процесот на преод на Државите членки кон економски просперитет на луѓето во регионот, да финансира и промовира регионални проекти и да обезбедува други банкарски услуги за проекти од јавниот и приватниот сектор во Државите членки и за трговските активности меѓу Државите членки, а во согласност со одредбите од Договорот за основање на БСТДБ.

Член 23

Академска соработка

БСЕЦ ќе ја унапредува соработката меѓу академските заедници, учени и научници од Државите членки, со цел да ги промовира начелата и целите на БСЕЦ во рамките на нивната надлежност.

Член 24

Придружни центри на БСЕЦ

Придружните центри на БСЕЦ се формираат по одобрение на Советот за да им служат на сите заинтересирани Држави членки во конкретни области на соработка. Таквите центри треба да работат во тесна врска со соодветните Дополнителни органи на БСЕЦ, а во согласност со нивните конкретни области на дејност. Резултатите од дејноста на центрите имаат консултативен карактер.

Нов Член 24²

Меѓународен центар за проучување на црноморскиот регион

Меѓународниот центар за проучување на црноморскиот регион (ИЦБСС) е организација од меѓународен карактер која функционира како тинк-тенк на Организацијата БСЕЦ и е управувана од Одбор на директори чии членови се државјани на Државите членки на БСЕЦ.

Главните цели на ИЦБСС вклучуваат проучување на практичните начини за проширување и продлабочување на регионалната соработка меѓу Државите членки на БСЕЦ, продлабочување на односот меѓу БСЕЦ и ЕУ и изнаоѓање начини за промоција на примената на научните и технолошки достигнувања во конкретни области во мултилатералната соработка, а врз основа на начелата на оваа Повелба и приоритетите зададени од Советот на министри за надворешни работи.

²Специјалниот Совет (Истанбул, 25 јуни 2004) донесе одлука да „додаде нов член 24“. Споменатиот Член сè уште не е влезен во сила. Во согласност со Член 30, став 3 од Повелбата, новиот Член 24 „ќе влезе во сила во согласност со процедурата наведена во Член 33.“

ПОГЛАВЈЕ 8

ФИНАНСИСКИ ОДРЕДБИ

Член 25

Буџет на организацијата

Буџетот на БСЕЦ е составен од финансиски придонеси од Државите членки како што е утврдено во соодветните резолуции на Советот. Буџетот се усвојува и ревидира на годишна основа. Фискалната година трае од 1 јануари до 31 декември. При неисполнување на финансиските обврски, треба да се побара мислење од Советот.

Член 26

Доброволни придонеси кон Организацијата

Врз основа на резолуциите на Советот, постои можност за создавање на специјални фондови. За оваа цел, придонесите на доброволна основа од страна на Државите членки на БСЕЦ, групи на Држави, Набљудувачи, или донатори од трети страни се добредојдени, сè додека условите поврзани со таквите доброволни придонеси се во согласност со начелата и целите на БСЕЦ. Секој специјален фонд се раководи од особени правила и регулативи кои Советот ги усвојува за секој соодветен фонд.

ПОГЛАВЈЕ 9

ПРАВНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Правен капацитет

БСЕЦ поседува правен карактер. Ги исполнува следниве својства:

- а) смее да склучува договори;
- б) смее да прибавува и да се ослободува од движен и недвижен имот;
- в) смее да отвора правни постапки.

Член 28

Привилегии и имунитети

БСЕЦ, нејзините Функционери и Претставниците на Државите членки ги уживаат привилегиите и имунитетите на териториите на Државите членки утврдени со „Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Обединетите нации“, усвоена од страна на Генералното собрание на Обединетите нации на 13 февруари 1946, а кои се неопходни за независно извршување на нивните функции во согласност со начелата и целите на БСЕЦ. Официјалните претставници на ПЕРМИС и Претставниците на

Државите членки кои се државјани на, или се постојани жители во државата Домаќин, уживаат имунитет од судската власт и неприкосновеност само во однос на службени дела сторени при извршувањето на нивните функции. Членките изготвуваат Дополнителен протокол за привилегиите и имунитетите на персоналот на БСЕЦ и ПЕРМИС.

Член 29

Разрешување спорови

Во случај на несогласувања или спорови меѓу две или повеќе Држави членки, во однос на толкувањето или примената на оваа Повелба, засегнатите Страни се консултираат со Советот, и доколку е потребно, го изнесуваат несогласувањето пред Советот со цел добивање мислење и спроведување соодветни дејства од страна на истиот.

Член 30

Измени и дополнувања

Секоја Држава членка може да предложи измени и дополнувања на оваа Повелба.

Текстот на секоја предложена измена и дополнување се доставува до Државите членки преку ПЕРМИС, и се поднесува во Советот за разгледување и одобрување.

Измените и дополнувањата на оваа Повелба, одобрени во согласност со претходно наведениот Став 2, се предмет на ратификација, прифаќање, или одобрување од страна на Државите членки, и влегуваат во сила следејќи ги постапките наведени во Член 33.

ПОГЛАВЈЕ 10

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Потпис, ратификација, прифаќање, одобрување, зачленување.

Оваа Повелба може да биде потпишана од сите Членки основачи на БСЕЦ.

Оваа Повелба е предмет на ратификација, прифаќање или одобрување од страна на потписниците Членки основачи на БСЕЦ.

Оваа Повелба овозможува пристапување од секоја држава која не е потписник, а во согласност со одредбите на оваа Повелба.

Инструментите за ратификација, прифаќање, одобрување или зачленување се депонираат кај Депозитарот.

Член 32

Приговори

Оваа Повелба не може да биде предмет на никакви приговори.

Член 33

Влегување во сила

Оваа Повелба влегува во сила на првиот ден од месецот кој следува по датумот кога деветте Членки основачи ги депонираат нивните инструменти за ратификација, прифаќање и одобрување.

За секоја Држава која ја ратификува, прифати, одобри или даде согласност за оваа Повелба по датумот на нејзиното влегување во сила во согласност со став 1, оваа Повелба влегува во сила на датумот на депонирање на соодветните инструменти од страна на таа Држава.

Член 34

Депозитар

ПЕРМИС е Депозитар на оваа Повелба.

Изворниот верзија на оваа Повелба, во еден примерок на англиски јазик се депонира во ПЕРМИС како Депозитар.

ВО СВЕДОШТВО НА ГОРЕНАВЕДЕНОТО, потписниците, кои се овластени за тоа, ја потпишаа оваа Повелба.

Сочинето во Јалта, на петти јуни, во илјада деветстотини деведесет и осмата година.

Член 3

Министерството за надворешни работи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Повелбата и на дополнувањето на Повелбата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

**I RATIFIKIMIT TË KARTËS SË ORGANIZATËS SË BASHKËPUNIMIT EKONOMIK TË DETIT TË ZI
DHE I PLOTËSIMIT TË KARTËS SË ORGANIZATËS SË BASHKËPUNIMIT EKONOMIK TË DETIT TË ZI**

Neni 1

Ratifikohet Karta e Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, e nënshkruar në Jaltë, më 5 qershor 1998 dhe plotësimi i Kartës së Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, i miratuar në takimin e Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme të vendeve anëtare të Organizatës, të mbajtur në Stamboll, më 25 qershor 2004.

Neni 2

Teksti i Kartës dhe i plotësimit të Kartës sipas nenit 1 të këtij ligji, në origjinal, në gjuhën angleze dhe i përkthyer në gjuhën maqedonase, është si vijon:

Neni 3

Ministria e Punëve të Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Kartës dhe plotësimin e Kartës sipas nenit 1 të këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51

в.д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020257